



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 161-11 за огласи 161-11 1-39 1-931

Среда, 10 август 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XVI

Цена на овој број е 120.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2000.— дин., а за странство 3000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. факс 220. — Телефони: централа 28-010 28-417 и 28-838, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-619.

477.

Врз основа на членот 61 став 4, членот 126 став 3, членот 132 став 2, членот 168 став 2, членот 170 став 2 и членот 172 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/59), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН (ЦАРИНСКИ ПРАВИЛНИК)

Глава прва

ЦАРИНСКА ПОСТАПКА

I. Царинска постапка во железничкиот сообраќај

1. Заеднички одредби

Член 1

Генералната дирекција на Југословенските железници е должна на сите царинарници во земјата, во смисла на членот 20 став 2 од Царинскиот закон, да им го достави редот на возењето на возовите (на железничките превозни средства) во редовниот сообраќај најдоцна на 24 часа пред неговиот почеток на важењето.

Граничната железничка станица е должна да ја известува граничната царинарница:

- 1) за воведувањето на вонредни меѓународни возови, со назначување на точното време на нивното заминување за странство односно доаѓање од странство;
- 2) за секое изостанување (недоаѓање) на редовните и вонредните меѓународни возови;
- 3) за секое задоцнување на редовните и вонредните меѓународни возови, подолго од 30 минути;
- 4) за секое преминување границата на самите локомотиви, моторни коли и дресини;
- 5) за секое зголемување бројот на колите во меѓународните возови за превоз на патници над вообичаениот број.

Железничките станици во внатрешноста на земјата се должни да ги известуваат царинарниците што имаат царински оддели на тие станици за секоја промена во редот на возењето на меѓународните возови за превоз на патници и за секое изостанување на тие возови.

Член 2

Возовите не смеат да се задржуваат а железничките превозни средства не смеат да се оставаат на пругата меѓу царинската линија и граничната железничка станица, освен ако таквото задржување е неопходно од сообраќајни причини, поради мерки на обезбедување или во случај на виша сила.

Член 3

Ако постои постојана потреба од запирање на возовите на пругата од царинската линија до граничната железничка станица, заради превоз на пат-

ници во локалниот сообраќај, на таквите возови им се додаваат посебни коли, кои мораат да бидат видно означени со натписот: „За локален сообраќај“ и не смеат да бидат врзани со ходник со другите коли.

По доаѓањето на возот во граничната железничка станица каде што постои царинарница, железничката станица ги презема потребните мерки патниците што излегуваат на таа станица веднаш да излезат од колата и да го напуштат перонот.

Член 4

Меѓународните возови за превоз на патници, како и пероните и колосеците на кои таквите возови стојат, мораат ноќе, за време на царинската постапка да бидат осветлени така што да може да се изврши царинската постапка.

И колосеците на кои се запираат и стојат возовите што превезуваат стоки во странство или од странство мораат ноќе да бидат осветлени.

2. Царинска постапка при увозот на стоки и влугувањето на стоки што се превезуваат

Член 5

Кога возот што превезува патници ќе стигне од странство во граничната железничка станица, царинарницата веднаш врши царински преглед на локомотивата, моторната кола, тендерот, службената кола и возниот персонал.

Одвојување на локомотивата, тендерот и службената кола од возот односно оддалечување на возниот персонал е дозволено дури по извршениот царински преглед.

Член 6

Царинскиот преглед на стоките и личниот багаж што патниците ги носат со себеси се врши во колите во кои се наоѓаат патниците, и тоа, по правило, за време на редовното задржување на возот во граничната железничка станица.

Личниот багаж што во странство ѝ е предаден на железницата на превоз до влезната гранична железничка станица, оваа станица е должна да ѝ го предаде на граничната царинарница најдоцна до 12 часот следниот ден по преминувањето на царинската линија.

Личниот багаж што во странство ѝ е предаден на железницата на превоз до некоја железничка станица во внатрешноста на земјата, железницата е должна да ѝ го предаде на царинарницата која попатно ѝ е најблиска на приемната железничка станица.

Личниот багаж од ст. 2 и 3 на овој член, железничката станица ѝ го пријавува на царинарницата со царинска пријава за увоз и провоз на стоки (член 45 став 2 од Царинскиот закон).

Член 7

За време на царинскиот преглед на возот, стоките, патниците и личниот багаж, пристапот на перонот покрај кој стои возот и влегувањето во возот им се дозволени само на овластените службени лица, а на други лица само со претходна согласност од царинарницата.

Член 8

Личниот багаж предаден на железницата на превоз кој се провезува, влезната железничка станица ѝ го пријавува на граничната царинарница со царинска пријава за увоз и провоз на стоки (член 45 став 2 од Царинскиот закон).

При упатувањето на таков багаж до излезната царинарница, влезната царинарница постапува на начинот пропишан во членот 18 од овој правилник.

Член 9

Кога товарен воз ќе стигне од странство во граничната железничка станица, царинарницата го става под царински надзор. За време на царинскиот преглед на возот и на возниот персонал пристап на перонот покрај кој стои возот и влегување во возот им се дозволени само на овластените службени лица.

Царинарницата врши преглед на локомотивата, тендерот, службената кола и возниот персонал, а по потреба и на другите коли на товарниот воз, и ја утврдува состојбата на странските железнички пломби на колите.

Сите коли во состав на товарниот воз царинарницата ги запишува во пописната книга на превозните средства (образец бр. 1).

На затворени коли со стоки царинарницата става царински пломби.

Член 10

Ако со царинскиот преглед се утврди дека на затворените коли со стоки нема странски железнички пломби или дека тие се повредени, царинарницата заедно со железничката станица комисијски ќе ја утврди најдената состојба и за тоа ќе состави записник. На таквите коли влезната царинарница става свои пломби. Податоците за ставените пломби комисијата ќе ги внесе во записникот.

Записникот се прилага кон првиот примерок на царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Член 11

На барање од овластениот царински службеник железничката станица е должна да ги отвори колите и сите други простории во возот.

Ако е заради извршување царински преглед потребно да се симнат од колата одделни прицврстени делови, железничката станица е должна на барање од овластениот царински службеник да изврши симнување на такви делови.

Член 12

Царинарницата е должна за завршениот царински преглед на возот веднаш да ја извести железничката станица. Известувањето се дава на тој начин што овластениот царински службеник го запишува во железничката книга за одјава на возови точното време на завршувањето на прегледот, и тоа го потврдува со својот потпис.

Член 13

Сите стоки пристигнати со еден воз се пријавуваат со една царинска пријава за увоз и провоз на стоки (образец бр. 2), освен стоките што се смеѓуваат во заеднички железничко-царински магацин, кои се пријавуваат одвоено.

Во царинската пријава за увоз и провоз на стоки прво се запишуваат пратките на стоки што се провезуваат, потоа пратките на стоки што се увезуваат и што им се упатуваат на царинење на други царинарници и, на крајот, пратките на стоки што се увезуваат и што се царинат кај влезната царинарница.

Член 14

Железничката станица ја пополнува царинската пријава за увоз и провоз на стоки врз основа на железничките превозни исправи што ги следат стоките (товарен лист, експресен лист, багажница, железничка пропратница и сл.).

Царинската пријава за увоз и провоз на стоки се пополнува со мастилен молив или со пишувачка машина, во два примерка преку индиго, четливо, без бришење и прецртување.

Член 15

Ако во состав на возот пристигнале и коли натоварени со денковни пратки и ако поединечното запишување на сите колетти во царинската пријава за увоз и провоз на стоки, со оглед на нивниот број, би траело подолго време, сите тие пратки ќе се забележат во царинската пријава како колска пратка, со назначување на серијата и бројот на колите, а во рубриката: „Назив на стоките“ се става забелешка: „Збирна кола — види ја приложената спецификација“.

Сите денковни пратки во такви коли се запишуваат поединечно во посебен список (спецификација), кој мора да содржи податоци за количината, видот на пакувањето (сандак, вреќа, буре, кутија и сл.), за ознаките, бројот и бруто тежината на колетите, за називот на стоките, како и податоци за бројот на колите во кои се натоварени стоките. Списокот се прилага кон царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Наместо спецификацијата од претходниот став, железничката станица може кон царинската пријава за увоз и провоз на стоки да приложи еден примерок од пополнетата меѓународна пријава за царинарницата, ако оваа пријава ги содржи сите податоци од претходниот став.

При царинскиот преглед на денковните пратки, граничната царинарница ја утврдува состојбата на пакувањето на колетите и ги сравнува податоците од превозните исправи со податоците на колетите. Таквите пратки граничната царинарница не ги пломбира.

Член 16

Царинската пријава за увоз и провоз на стоки, пополнета во два примерка, железничката станица ѝ ја предава на царинарницата заедно со железничките превозни исправи според книгата, во која се запишува денот и часот кога пријавата ѝ е предадена на царинарницата.

Член 17

Примената царинска пријава за увоз и провоз на стоки царинарницата ја сравнува со железничките превозни исправи и со податоците од пописната книга на превозните средства.

Кога ќе утврди дека е царинската пријава правилно пополнета, овластениот царински службеник ја заверува царинската пријава со својот потпис и печатот на царинарницата, и ја заведува во контролникот на царинските пријави за увоз и провоз на стоки (образец бр. 3).

Член 18

За пратките што се упатуваат на провоз или на царинење кај друга царинарница, влезната царинарница пополнува определени рубрики на отпечаточите од штембил што се ставени на железничките превозни исправи во смисла на чл. 25 и 26 од овој правилник, а потоа превозните исправи ѝ ги враќа на железничката станица, и тоа најдоцна во рок од два часа од приемот. Железничката станица го потврдува приемот на исправите на првиот примерок од царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Царинарницата може, во присуство на овластен железнички службеник, да изврши и царински преглед на стоки што ѝ се упатуваат на друга царинарница.

Член 19

Ако царинарницата, во смисла на членот 47 став 2 од Царинскиот закон, одлучи царинењето на стоките да се изврши во колите, ќе стави забелешка за тоа на царинската пријава за увоз и провоз на стоки. Таквите стоки остануваат и понатаму во притежување на железницата. Овие коли мораат да бидат поставени на колосеците што за таа цел ќе ги определи железничката станица во спогодба со царинарницата.

Железничката станица е должна да ја известува царинарницата на кој од тие колосеци се поставени колите со стоките што ќе се царинат во нив.

Член 20

На колосеците кај царинските магацини односно складови, железничката станица може да ги постави само оние коли во кои се наоѓаат стоки определени за истовар во тие магацини односно складови.

Царинарницата е должна да почне со преземањето на стоките во царинскиот магацин односно склад во текот на работното време на царинскиот магацин односно склад (член 176), штом железничката станица ќе ги постави колите односно стоките на местото определено за преземање и ќе обезбеди вршење на истоварот.

Член 21

Пред да пристапи кон истовар и предавање на стоките на царинарницата, овластениот царински службеник и железничкиот службеник ја проверуваат исправноста на пломбите на колите и го забележуваат часот на отпочнатиот истовар во царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Примопредавањето на стоките се врши на тој начин што овластениот царински службеник и железничкиот службеник ги сравнуваат податоците за бројот и ознаките на колетите од царинската пријава со фактичната состојба на колетите.

Член 22

Ако податоците од царинската пријава за увоз и провоз на стоки се сложуваат со состојбата на колетите, царинскиот службеник и железничкиот службеник ставаат на царинската пријава забелешка дека стоките се примени без забелешки и таа забелешка ја потпишуваат, назначувајќи го точно времето кога е примопредавањето завршено. Царинарницата го задржува првиот примерок на царинската пријава, а вториот примерок со превозните исправи ѝ го предава на железничката станица.

Член 23

Ако при примопредавањето се утврди дека постои кусок на стоки, дека колетите се оштетени или дека стоките од колетите на кој и да било начин се растураат, железничката станица е должна за најдената состојба да состави записник. Записникот го потпишува и царинскиот службеник што го вршел приемот на стоките. Еден примерок од записникот се прилага кон царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Стоките што од колетите на кој и да било начин се растураат, царинарницата не е должна да ги прими сè додека железничката станица не го спречи тоа растурање.

Ако при примопредавањето на стоките се утврди дека податоците од царинската пријава за увоз и провоз на стоки не се сложуваат со фактичната состојба на стоките во поглед ознаките на колетите, или дека обележјата на колетите се повредени, или дека постои вишок на колетите, овластениот царински службеник за тоа составува записник. Записникот се составува во три примерка, а го потпишува и железничкиот службеник што го вршел предавањето на стоките. Пред потпишувањето на записникот железничкиот службеник може да стави свои евентуални забелешки во поглед точноста на утврдената состојба. Првиот примерок на записникот се прилага кон првиот примерок, вториот — кон вториот примерок на царинската пријава, а третиот примерок му се предава на увозникот.

Член 24

Ако при примопредавањето се најде дека постои вишок на колетите односно стоки, железничката станица тој вишок го запишува во соодветната царинска пријава за увоз и провоз на стоки (член 13) и ѝ го предава на царинарницата.

На барање од железничката станица царинарницата одобрува најдениот вишок на стоки да се врати во странство или, ако ѝ припаѓа на некоја пратка на стоки што се увезуваат, со увозна пропратница да ѝ се упати на соодветната царинарница.

Ако железничката станица не постави барање во смисла на претходниот став, таа е должна во срок од 60 дена од денот на примопредавањето да ја извести царинарницата на кого му припаѓа вишокот на стоки.

Член 25

За стоките што ѝ се упатуваат на друга царинарница на царинење, железничката станица ѝ ги поднесува на царинарницата, кон царинската пријава за увоз и провоз на стоки, и железничките превозни исправи на кои во зелена боја е отпечатен штембилот со следната содржина:

Отпремна станица ————— Срок за предавање на стоките —————

УВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ

Да се предадат на царинарницата —————
Царинска пријава број ————— од ————— 19 —————
Пломби: ————— парчиња, бр. —————

Железнички службеник, Царински службеник,

(М. П.)

Во соодветните рубрики на отпечатокот од штембилот железничката станица ги запишува називите на отпремната железничка станица и на приемната царинарница, а царинарницата податоците за царинските пломби, срокот за предавање на стоките и бројот и датумот на царинската пријава за увоз и провоз на стоки. Запишаните податоци ги потпишуваат овластениот железнички службеник и царинскиот службеник, а царинарницата ги заверува со својот печат.

Железничките превозни исправи, со пополнените рубрики на штембилот, царинарницата ѝ ги враќа на железничката станица, која на првиот примерок на царинската пријава потврдува дека стоките ги примила заради предавање на приемната царинарница.

Член 26

За стоките што се превезуваат, влезната железничка станица ѝ ги поднесува на царинарницата кон царинската пријава за увоз и провоз на стоки и железничките превозни исправи на кои во зелена боја е отпечатен штембилот со следната содржина:

Отпремна станица ————— Срок за провоз на стоките —————

ПРОВОЗНИ ЦАРИНСКИ СТОКИ

Да се пријават на царинарницата —————
Царинска пријава број ————— од ————— 19 —————
Пломби: ————— парчиња, бр. —————
Железнички службеник, Царински службеник,

(М. П.)

Во соодветните рубрики на отпечатокот од штембилот железничката станица ги запишува називите на отпремната железничка станица и на излезната царинарница, а царинарницата податоците за царинските пломби, срокот за провоз на стоките и број и датум на царинската пријава за увоз и провоз на стоки. Запишаните податоци ги потпишуваат овластениот железнички службеник и царинскиот службеник, а царинарницата ги заверува со својот печат.

Железничките превозни исправи, со пополнети рубрики на штембилот, царинарницата ѝ ги враќа на железничката станица, која на првиот примерок од царинската пријава потврдува дека ги примила стоките заради предавање на излезната царинарница.

Член 27

Ако сопственикот на стоките или железничката ја промени диспозицијата за стоките предадени на царинарницата, железничката станица ѝ поднесува

писмено барање на царинарницата за понатамошно упатување на стоките во смисла на дополнителната диспозиција. Кон барањето се прилагаат железничките превозни исправи со отпечатен штембил (член 25 односно 26)

Член 28

Ако увезените стоки што ѝ биле предадени на царинарницата, по дополнителна диспозиција се враќаат во земјата од која се увезени или се упатуваат во некоја друга земја, железничката станица е доволна да назначи на железничката превозна исправа дека се во прашање странски стоки и да ја наведе земјата од која стоките пристигнале во Југославија.

Член 29

За време на превозот на стоките што ѝ се упатени на друга царинарница заради царинење или заради превоз, железницата може, по дополнително примената диспозиција од испраќачот, да ѝ ги предаде стоките на царинарницата што ќе биде определена во дополнителната диспозиција.

Царинарницата на која царинските стоки во смисла на дополнителната диспозиција ѝ се предадени, ѝ го потврдува приемот односно излегувањето на стоките на онаа царинарница што ги упатила стоките.

Член 30

Увезените оцаринети стоки што не се подигнати од царинарницата, можат да се вратат во странство.

Писмено барање за враќање на стоките во странство поднесува увозникот односно примателот, а за поплатни пратки железницата.

При враќањето на такви пратки во странство, согласно се применуваат одредбите на чл. 27 и 28 од овој правилник.

Царинарницата што го извршила царинењето е должна за враќањето на стоките во странство да ги известат сите органи и установи на кои им е доставена пријава за извршениот увоз на стоките.

Член 31

Ако царинските стоки патем се претоваруваат поради промена на широчината на колосекот, на претоварот мора да присуствува железнички службеник, кој, по извршениот претовар, на превозната исправа под отпечатокот на штембилот ќе стави забелешка: „Претоварот во станицата — (жиг на станицата), поради промена на широчината на колосекот, уредно извршен во колата бр. — и ставени се железнички пломби бр. —“. Податоците запишани во забелешката железничкиот службеник ќе ги заврши со својот потпис и со печатот на железничката станица.

Член 32

Ако царинските стоки патем мораат да се претоварат поради техничка неисправност на колата или од други оправдани причини, освен причината наведена во претходниот член, на претоварот мораат непрекинато да присуствуваат двајца железнички службеници.

За извршениот претовар се составува записник, во кој се наведуваат: причината на претоварот, состојбата на пломбите и стоките и имињата на железничките службеници во чие присуство е извршен претоварот. Записникот го потпишуваат обата железнички службеници, а го заверува шефот на железничката станица во која е извршен претоварот односно на првата железничка станица во која се запрел возот по претоварот. Еден примерок од записникот се прилага кон железничката превозна исправа заради предавање на царинарницата на која ѝ се упатени стоките.

Железничките службеници што присуствувале на претоварот ќе стават под отпечатокот на штембилот на превозната исправа забелешка: „Претоварот во станицата — (жиг на станицата) поради — уредно извршен во колата бр. — и ставени се железнички

пломби бр. —“. Податоците запишани во забелешката железничките службеници ќе ги завршат со свои потписи.

Член 33

Кога царинските стоки, упатени на друга царинарница на царинење, ќе пристигнат во приемната железничка станица, овластатен поднесува на приемната царинарница царинска пријава за увоз и провоз на стоки и кон неа ги прилага соодветните железнички превозни исправи. Царинарницата понатаму постапува на начинот пропишан за прием на увозни стоки кај влезната царинарница (чл. 13 до 24).

Член 34

Ако во текот на превозот од отпремната до приемната железничка станица царинските стоки делумно се изгубат или ако бидат уништени или оштетени, приемната железничка станица е должна кон царинската пријава за увоз и провоз на стоки да приложи и два примерка од записникот на железничката станица што го утврдила делумниот нестанок, уништувањето или оштетувањето на стоките.

Ако приемната царинарница прима стоки по царинска пријава за увоз и провоз на стоки кон која е приложен записник составен според одредбите од претходниот став, нема да се составува посебен записник за извидот во смисла на членот 23 став 3 од овој правилник ако податоците од записникот што го составила железницата се сложуваат во потполност со фактичната состојба на стоките што се предаваат односно примаат.

Еден примерок од заверениот записник за утврдениот делумен нестанок, уништување или оштетување на царинските стоки, приемната царинарница доставува, заедно со потврдата за приемот на стоките до влезната царинарница што ги упатила стоките, а вториот примерок се прилага кон царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Член 35

Ако на патот од отпремната до приемната железничка станица царинските стоки се напално уништени поради виша сила, железничката станица што го утврдила тоа уништување ѝ доставува еден примерок од записникот за најдената состојба на влезната царинарница со пропратно писмо во кое ги внесува сите податоци од отпечатокот на штембилот (член 25). Ако постојат и други царински пропратни документи за уништените стоки, и тие треба да се приклучат кон пропратното писмо.

Кога влезната царинарница ќе го прими записникот со кој е утврдено дека царинските стоки се уништени поради виша сила, таа врз основа на тој записник се раздолжува по книгата на евиденцијата.

3. Царинска постапка при извозот на стоки и при излегувањето на стоки што се превозуваат

Член 36

За стоките што се извезуваат се поднесува царинска декларација во три примерка, а ако стоките се царинат во гранична царинарница — во два примерка.

Член 37

Кога царинарницата врз основа на поднесената царинска декларација ќе изврши преглед на стоките, таа е должна да ја пломбира колата во која се сместени прегледаните стоки, ако колата може да се затвори. На извозната декларација царинарницата го назначува бројот и ознаките на ставените царински пломби.

Денковните пратки не се пломбираат.

Член 38

Личен багаж на патниците железницата може да прими на превоз за странство само ако е извршена пропишана царинска постапка.

Член 39

По завршеното царинење на стоки што се извезуваат, царинарницата става на железничките

превозни исправи жиг: „Оцаринето по извозната декларација бр. _____ од _____ 19____“.

Сите рубрики на жигот мораат да бидат пополнети, а под жигот мораат да се потпишат царинските службеници што го извршиле царинењето.

На превозните средства со стоки и на железничките превозни исправи железничката станица става налепници во зелена боја: „Царинска стока. Да се предаде на царинарницата (назив на излезната станица) _____“.

Член 40

Царинарницата што го извршила царинењето ѝ предава на железничката станица еден примерок на декларација со железничките превозни исправи, а железничката станица го потврдува приемот на исправите на примерокот на извозната декларација што останува кај царинарницата.

Член 41

Излезната железничка станица ги запишува сите стоки и личниот багаж што ѝ се предадени на железницата на превоз, а кои излегуваат од земјата со еден воз, во една царинска пријава за извоз и провоз на стоки, која се пополнува во два примерка.

Во царинската пријава прво се запишува стоката која се превезува, а потоа стоката која се извезува. Потребните податоци во пријавата се внесуваат од железничките превозни исправи на кои се отпечатени штембили (член 26) и од извозните царински декларации.

Член 42

Царинската пријава за извоз и провоз на стоки излезната железничка станица ѝ ја предава на излезната царинарница заедно со железничките превозни исправи и со примероците на извозните декларации.

Царинарницата го потврдува приемот на пријавата назначувајќи го датумот и часот на приемот.

Член 43

Царинската пријава за извоз и провоз на стоки царинарницата ја сравнува со прилозите и податоците од својата пописна книга на превозните средства, ја проверува исправноста на пломбите и пратките, а потоа ја заверува пријавата.

Излезната царинарница задржува примерок на царинска пријава и примероци на извозни декларации, а еден примерок од царинската пријава ео железничките превозни исправи ѝ враќа на железничката станица во срок од еден час по приемот, назначувајќи го на обата примерка на царинската пријава датумот и часот кога примерокот на пријавата со превозните исправи ѝ е вратен на железничката станица.

Член 44

Врз основа на податоците од царинската пријава за извоз и провоз на стоки излезната царинарница им го потврдува излезот на стоките од земјата на царинарниците што ѝ ги упатиле стоките, и тоа: за стоката што се превезува — со посебна потврда, а за стоката што се извезува — со враќање на примерокот на извозната декларација на кој е потврден излезот на стоките од земјата.

Член 45

Ако при сравнувањето на фактичната состојба на стоките и железничките коли со исправите што ги следат стоките, се утврди кусок, оштетување или нестанок на стоки, железничката станица е должна за најдената состојба да состави записник. Записникот го потпишува и овластениот царински службеник што го извршил сравнувањето на фактичната состојба на стоките со податоците од исправите што ги следат стоките.

Железничката станица ѝ предава на излезната царинарница два примерка од записникот од претходниот став. Еден примерок на записникот царинарницата прилага кон царинската пријава за извоз и провоз на стоки, а вториот ѝ го доставува на царинарницата што ги упатила стоките.

Ако при сравнувањето од ставот 1 на овој член, се утврди дека се повредени обележјата на стоките или на колите, или дека постои вишок на стоки, царинарницата за тоа составува записник во три примерка. Записникот го потпишува и овластениот железнички службеник што присуствувал при сравнувањето.

Еден примерок на записникот од претходниот став излезната царинарница прилага кон царинската пријава за извоз и провоз на стоки, вториот ѝ го доставува на царинарницата што ги упатила стоките, а третиот ѝ го предава на железничката станица.

Пронајдениот вишок на стоки излезната царинарница го задржува и за тоа става забелешка на записникот со кој е утврдено постоењето на вишокот. Стоките со кои не е извршен царински прекршок царинарницата ѝ ги враќа на железничката станица.

Член 46

Врз основа на налог од извозникот железницата може да бара стоките оцаринети за извоз да се задржат во земјата.

Таквото барање железницата ѝ го поднесува на царинарницата во местото во кое се наоѓаат стоките односно на најблиската попатна царинарница ако стоките од тоа место веќе се отпремени.

Член 47

Врз основа на применото барање од претходниот член царинарницата врши преглед на оцаринетите стоки, ги симнува ставените пломби и за задржувањето на стоките ја известува царинарницата што го извршила царинењето, доставувајќи ѝ и примерок на извозната декларација.

Задржувањето на стоките, во смисла на претходниот став, царинарницата го потврдува на железничката превозна исправа и на примерокот на извозната декларација, што ѝ ги враќа на железничката станица.

Кога ќе го прими извештајот дека стоките оцаринети за извоз се задржани во земјата, царинарницата што го извршила царинењето ги известува за тоа органите и установите на кои им е доставена пријава за извозот на стоки.

Член 48

Ако извезените стоки се враќаат во земјата, извозникот е должен на царинарницата преку која се враќаат стоките да ѝ поднесе писмено барање за враќање на стоките.

Кон барањето од претходниот став извозникот е должен да ја приложи декларацијата според која се оцаринети стоките.

Кога ќе ја утврди истовестноста на стоките, царинарницата донесува писмено решение.

Царинарницата е должна за враќањето на стоките да ги известат органите и установите на кои им е доставена пријава за извозот на стоки.

Член 49

Во царинската постапка при извозот на стоки и при излегувањето на стоки што се превезуваат согласно ќе се применуваат, доколку не се во спротивност со одредбите од овој оддел, одредбите на претходниот оддел на овој правилник: за прегледот на стоки и личен багаж што патниците го носат со себеси (член 6 став 1), за пристапот на перонот покрај кој стои возот за време на прегледот на патниците и личниот багаж (член 7), за ставањето на воз под надзор на царински орган (член 9), за постапката кога се има утврдено дека на колите нема или дека се повредени царински пломби (член 10), за отворањето на коли и други простории во возот (член 11), за давањето на известувања дека е завршен царинскиот преглед на возот (член 12), за пополнувањето на царинските пријави (член 14), за прегледот на денковни пратки (член 15), за царинењето на стоки во коли (член 19), за поставањето на коли кај царински магацин и за преземањето на стоки во царинскиот магацин (чл. 20 и 21), за утврдувањето на кусок на стоки, за оштетувањето

на колетите, за растурањето на стоки, односно за неслагањето на пропратните документи со состојбата на стоките (член 23), за промената на диспозиција на стоки (член 27), за предавањето на стоки на друга царинарница, а не на онаа на која ѝ биле упатени (член 29) и за претоварот на стоки (чл. 31 и 32).

4. Царинска постапка со товарниот прибор

Член 50

Товарниот прибор (средства за прицврстување, покривање, заштитување, проветрување, врзување и сместување на стоки во товарните коли) што им припаѓа на Југословенските железници, а кој се употребува при извозот на стоки, ѝ се пријавува на излезната царинарница со царинска пријава за извоз и провоз на стоки. Излезната железничка станица ѝ поднесува на царинарницата за таквиот прибор и посебна железничка пропратница заедно со железничката превозна исправа.

Излезната царинарница ги сравнува податоците од железничката пропратница со фактичната состојба на товарниот прибор. Во горниот лев агол на пропратницата овластениот царински службеник го става својот потпис, датумот на излегувањето на приборот и печатот на царинарницата, па пропратницата со товарниот лист ѝ ја враќа на железничката станица.

Кога товарниот прибор ќе се врати во земјата, било да е употребен при увозот на стоките, било да се враќа неупотребен, влезната железничка станица ѝ го пријавува на влезната царинарница со царинска пријава за увоз и провоз на стоки, заедно со другите пратки пристигнати со истиот воз. Кон царинската пријава се прилага и железничката пропратница по која е изведен товарниот прибор.

Влезната царинарница ги сравнува податоците од железничката пропратница со фактичната состојба на товарниот прибор, па ако се утврди дека тие податоци се сложуваат, во горниот десни агол на пропратницата се става печат на царинарницата, датум на влегувањето на приборот во земјата и потпис на овластениот царински службеник, а на царинската пријава забелешка: „Слободно — товарен прибор на Југословенските железници“.

Член 51

Товарниот прибор на странски железници употребен при увозот на стоки, влезната железничка станица ѝ го пријавува на влезната царинарница со царинска пријава за увоз и провоз на стоки, заедно со другите пратки пристигнати со истиот воз. Кон царинската пријава железничката станица ја прилага и железничката пропратница за странски товарен прибор на која влезната царинарница, по сравнувањето на податоците од пропратницата со фактичната состојба на приборот, го потврдува влегувањето на приборот во земјата на тој начин што во горниот лев агол на пропратницата става печат на царинарницата, датум на влегувањето на приборот во земјата и потпис на овластениот царински службеник. На царинската пријава става забелешка: „Слободно — товарен прибор на странски железници“.

При излегувањето на товарниот прибор на странски железници, излезната царинарница ги сравнува податоците од железничката пропратница со фактичната состојба на приборот и го потврдува излегувањето на приборот на тој начин што во горниот десни агол на пропратницата става печат на царинарницата, датум на излегувањето на приборот и потпис на овластениот царински службеник. На царинската пријава се става забелешка во смисла на претходниот став. На влезната царинарница не ѝ се доставува потврда за излегувањето на товарниот прибор од земјата.

Член 52

Со товарниот прибор на странски железници кој, со стоки или без стоки, се превезува, се поста-

пува на ист начин како и со другите пратки што се превезуваат.

Влезната железничка станица ѝ го пријавува таквиот прибор на влезната царинарница со царинска пријава за увоз и провоз на стоки, а влезната царинарница ѝ го упатува на излезната царинарница на начинот пропишан во членот 26 од овој правилник.

Излезната железничка станица ѝ го пријавува таквиот прибор на излезната царинарница со царинска пријава за извоз и провоз на стоки.

На царинските пријави од претходните ставови се ставаат забелешките на начинот пропишан во членот 51 од овој правилник.

Член 53

Со товарниот прибор што не им припаѓа ниту на Југословенските ниту на странски железници, а е употребен при увозот односно извозот на стоки, се постапува според одредбите што важат за привремениот увоз односно извоз на стоки што се враќаат во непроменета состојба.

Во царинската декларација по која се царинат стоките за кои е употребен товарниот прибор од претходниот став, приборот се запишува одвоено, како стока што привремено се увезува односно се извезува.

Ако е таквиот прибор употребен при провозот на стоки, со него се постапува на ист начин како и со другите пратки што се превезуваат.

5. Царинска постапка при увозот и извозот на резервни делови за поправка на железнички превозни средства

Член 54

При увозот на резервни делови за поправка на странски железнички превозни средства и при извозот на резервни делови заради поправка на превозни средства на Југословенските железници, согласно ќе се применуваат одредбите од овој правилник за привремениот увоз и извоз на стоки заради поправка (член 159).

Железничката станица во декларацијата ќе ја назначи серијата, бројот и ознаката на сопственикот на превозното средство за чија поправка се увезуваат односно се извезуваат резервните делови.

Железничката станица преку која првпат ќе бидат излезени од Југославија или ќе бидат во неа влезени железнички превозни средства во кои има вградено увезени односно извезени резервни делови, е должна на царинарницата што го извршила привременото царинење на тие делови да ѝ го пријави излегувањето односно влегувањето на поправените превозни средства.

Ако е увезен односно извезен резервен дел преку друга царинарница, излезната односно влезната царинарница ја известува царинарницата преку која е увезен односно извезен резервниот дел, заради водење евиденција за привремениот увоз односно извоз на тие резервни делови.

II. Царинска постапка во сообраќајот по водени патишта

1. Царинска постапка во сообраќајот по море, по гранични езера и гранични реки

Член 55

Царинскиот гат односно делот од пристаништето или брегот определен за пристанување на бродови што сообраќаат со странство (член 23 од Царинскиот закон) се одвојува со преграда и се обележува со табла обоена со боите на државното знаме, со назив на царинарницата и со патоказ. Просториите потребни за вршење на царинската служба се наоѓаат на излезот од гатот односно од определениот дел на пристаништето или брегот, пред преградата.

Член 56

Претставниците на бродот и стоките, како и други лица можат, со претходна согласност од ца-

ринарницата, во придружба на овластениот царински службеник да доаѓаат на бродот и пред неговото пристанување кон гатот или кон определен дел од брегот односно пристаништето, но дури откако бродот од надлежниот лучки односно пристанишен орган ќе добие дозвола за сообраќај со брегот. За времето додека бродот се задржува во луката односно пристаништето, претставниците на бродот и на бродскиот товар можат слободно да доаѓаат на бродот.

Член 57

Бродовите што пловат во царинско-пограничниот појас на море, на гранични езера, гранични и меѓународни реки, освен бродовите наведени во членот 28 од Царинскиот закон, мораат, покрај другите бродски исправи, да имаат и манифест, без оглед дали пловат со товар или без товар.

Член 58

Манифестот мора да ги содржи особено следните податоци: име на бродот, фамилијарно и родено име на неговиот заповедник, лука (пристаниште) и земја на која ѝ припаѓа бродот, носивост во тони, место на натоварот и место на истоварот, бројна состојба на посадата и патниците, податоци за товарот што го превезува бродот и податоци за прехранбените продукти, за погонскиот и друг материјал што не е запишан во инвентарот на бродот.

Член 59

Во манифестот мора да биде точно запишан и специфициран ситот бродски товар, и тоа:

- 1) стоките што ги превезува бродот, со податоци за бројот на колетите, тежината, видот и ознаките на стоките;
- 2) стоките што ѝ припаѓаат на посадата на бродот;
- 3) багажот на патниците што му е предаден на бродот на превоз, освен личниот багаж што го носат патниците со себеси;
- 4) прехранбените продукти, потрошниот и погонскиот материјал за снабдување на бродот, на посадата и на патниците.

Член 60

Бродовите што натоваруваат стоки во домашните луки и пристаништа составуваат манифест на образецот пропишан со овој правилник (образец бр. 4).

На бродовите што доаѓаат од странство им се признаваат странските манифести, кои мораат да бидат преведени на еден од јазиците на народите на Југославија, ако не се составени на англиски, руски или француски јазик.

Член 61

Бродовите што сообраќаат со странство и што натоваруваат стоки во домашните луки и пристаништа, ооставуваат манифест по извршениот натовар на стоките во бродот.

Бродовите што доаѓаат од странство, со стоки или без стоки, мораат да имаат манифест во моментот на преминувањето на царинската линија.

Член 62

Поморските и речните агенции се должни, во смисла на членот 20 став 2 од Царинскиот закон, да ги известуваат царинарниците што се наоѓаат во луките (пристаништата) отворени за меѓународен сообраќај за редот на пловидбата на бродовите што редовно сообраќаат со странство и да им го доставуваат редот на пловидбата на таквите бродови најдоцна на 24 часа пред неговиот почеток на важењето.

Поморските и речните агенции се должни да ги известуваат царинарниците од претходниот став за доаѓањето на вонредните бродови од странство, со назначување на денот и часот на нивното пристигање во луката (пристаништето), како и за секое задолжување на редовните и пријавените вонредни бродови подолго од 6 часови.

За доаѓањето на вонредни бродови агенцијата е должна да ја извести царинарницата во работното време на царинарницата, а најдоцна еден час пред доаѓањето на бродот во луката (пристаништето).

Член 63

По доаѓањето на бродот од странство во домашна лука (пристаниште), а откако лучкиот (пристанишниот) орган ќе му одобри на бродот слободен сообраќај со брегот, царинарницата врши преглед на бродот.

Во исклучителни случаи, ако постои основано сомневање дека на бродот се наоѓаат скриени стоки, овластените царински службеници можат да доаѓаат на бродот и пред добивањето на одобрението за слободен сообраќај со брегот. Во такви случаи царинарницата е должна за тоа да ги извести претходно лучките (пристанишните) органи.

Член 64

Ако во луката (пристаништето) се наоѓаат повеќе бродови што чекаат на извршување на царински преглед или на други дејствија во царинската постапка, царинарницата го врши прегледот односно другите дејствија во царинската постапка по редот на добивањето на одобренијата за слободен сообраќај со брегот, односно по редот на поднесувањето на исправите со кои е обусловена постапката на царинскиот орган.

На бродовите со лесно расипливи стоки царинската постапка се врши веднаш по поднесувањето на пропишаните исправи до царинарницата. Царинската постапка со патниците на бродот се врши веднаш штом бродот ќе добие одобрение за слободен сообраќај со брегот.

Член 65

Царинскиот преглед на брод се состои од преглед на бродскиот манифест и од сравнување на товарот со податоците во манифестот, од преглед и сравнување на бродските прехранбени продукти и на предметите што ѝ припаѓаат на посадата на бродот, од преглед и сравнување на погонскиот и потрошниот материјал со состојбата пријавена во манифестот, и од преглед на сите бродски претории.

Ако со прегледот се утврди дека на бродот има прехранбени продукти над количината потребна за потрошувачка со оглед на должината на престојот на бродот во луката (пристаништето), царинарницата може вишокот на некои или на сите прехранбени продукти да го стави под царински пломби.

Прегледот на брод што се врши за време на пловидбата во царинско-пограничниот појас, се состои од сравнување на манифестот и на другите бродски исправи со товарот на бродот.

Член 66

Пред почетокот на претресот на странски брод во луката (пристаништето), во смисла на членот 79 став 3 од Царинскиот закон, царинарницата го известува за претресот конзуларниот претставник на државата на која ѝ припаѓа бродот, ако таков претставник постои во луката (пристаништето) во која се наоѓа бродот.

Ако во луката (пристаништето) нема конзуларен претставник на државата на која ѝ припаѓа бродот, претресот се врши во присуство на претставник на лучкиот (пристанишниот) орган и на заповедникот на бродот односно неговиот заменик.

Член 67

По исклучок од претходниот член, ако при прегледот на странски брод во луката (пристаништето) се појави основано сомневање дека на бродот се наоѓаат скриени стоки или дека на таков брод нашол засолниште сторител на царински прекршок, царинарницата ќе изврши претрес на бродот и без претходно известување и присуство на конзуларен претставник на државата на која ѝ припаѓа бродот, а ќе го извести конзуларниот претставник дополнително за претресот.

Член 68

Ако истоварот на стоки се врши непосредно од брод во царинско складиште, царинарницата за секое место на кое се истоваруваат стоките ќе определи царински службеник што ќе го контролира истоварот на стоките.

Истоварот на стоки во царинските складишта мора да биде организиран така што на царинскиот службеник да му биде возможно брзо сравнување на истоварените стоки со податоците од манифестот.

Член 69

Ако истоварот на стоки не се врши непосредно во царинско складиште туку на брегот или во некое превозно средство, па дополнително се превезува во царинското складиште, царинарницата ќе обезбеди потполн царински надзор над истоварот на стоките и над нивниот превоз до складиштето.

Член 70

Истоварот на стоки од брод во царински магацин, царински склад, царинско сместувалиште или консигнационо складиште може да се врши само ако е поднесена во два примерка царинска пријава за увоз и провоз на стоки, по која ќе се изврши предавањето односно приемот на стоките.

Член 71

Истоварот на стоки од брод непосредно во железнички или други превозни средства заради превоз до друга царинарница може да се врши само ако возачот што ги прима стоките на превоз и поднесол на влезната царинарница царинска пријава за увоз и провоз на стоки во два примерка.

Влезната царинарница ги сравнува податоците од царинската пријава за увоз и провоз на стоки и превозните исправи со фактичната состојба на стоките и стоките ѝ ги упатува на друга царинарница. Стоките што се превезуваат со железница се упатуваат на начинот пропишан во членот 25 односно 26 од овој правилник, а стоките што се превезуваат со други превозни средства — со увозна — провозна царинска пропратница (образец бр. 5).

Првиот примерок од царинската пријава за увоз и провоз на стоки царинарницата го задржува, а вториот примерок ѝ го предава на железничката станица заедно со железничките превозни исправи, со назначување на часот на предавањето. Железничката станица потврдува на првиот примерок на пријавата дека ги примила стоките на превоз.

Ако стоките се превезуваат со други превозни средства, возачот на првиот примерок на царинската пропратница потврдува дека ги примил стоките на превоз под услов да ѝ ги предаде во определениот срок на приемната царинарница, а царинарницата му го предава вториот примерок на царинската пропратница.

Член 72

Кога е истоварот на стоките од бродот завршен, царинарницата врши сравнување на истоварените стоки со податоците од манифестот односно од изводот од манифестот.

За стоките истоварени во царински складишта податоците од манифестот се сравнуваат со фактичната состојба на стоките во поглед на марката, бројот и видот на пакувањето.

За стоките истоварени непосредно во други превозни средства и во царински магацин односно склад, во царинско сместувалиште или консигнационо складиште, податоците од манифестот се сравнуваат со податоците од царинските пријави за увоз и провоз на стоки.

Член 73

Ако при сравнувањето на истоварените стоки со податоците од манифестот односно од изводот од манифестот, се утврдат во поглед на видот на стоките, нивната тежина и бројот на колетите или во поглед на ознаките на колетите, некои неправ-

илности или неслагања, царинарницата става забелешка за тоа на манифестот односно на изводот од манифестот.

Член 74

Ако истоварот на стоки се врши врз основа на извод од манифест, па при сравнувањето се најдат вишоци на стоки што се внесени во манифестот, но по погрешка се истоварени, таквите вишоци веднаш се враќаат на бродот од кој се истоварени.

Ако бродот отпловил, агенцијата што го застапува бродот ги запишува најдените вишоци на стоки во царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Член 75

По приемот на царинската пријава за увоз и провоз на стоки царинарницата врши сравнување на пријавата со бродските товарници односно со соодветните превозни исправи што мораат да бидат приложени кон пријавата, како и со манифестот односно со изводот од манифестот што ѝ е предаден на царинарницата, заради проверување дали се пријавени сите стоки истоварени од бродот.

Домашните и странските бродови што веат воено поморско знаме се должни за царинските стоки што ги истоваруваат да поднесат царинска пријава за увоз и провоз на стоки (член 28 точка 3 и член 45 став 2 од Царинскиот закон).

Член 76

Царинската пријава за увоз и провоз на стоки царинарницата ја заведува во контролникот на царинските пријави за увоз и провоз на стоки.

Ако царинарницата го сравнување и проверување на податоците запишани во царинската пријава за увоз и провоз на стоки утврди дека стоките се пријавени исправно, му го враќа на подносителот вториот примерок на пријавата со бродските товарници и другите прилози. Подносителот на пријавата го потврдува приемот во првиот примерок на пријавата, назначувајќи го денот и часот на приемот.

Член 77

Во поглед на предавањето односно приемот на стоки од брод во царински магацин односно на царински склад, согласно се применуваат одредбите од чл. 20 до 24 на овој правилник.

Член 78

По завршениот истовар и приемот на стоките во царинско складиште, складиштето е должно на царинарницата да ѝ го потврди приемот на стоките.

Член 79

За понатамошното движење на стоките истоварени од брод, царинарницата води евиденција на тој начин што во соодветните рубрики на царинската пријава за увоз и провоз на стоки што ја поднесол заповедникот на бродот или негов овластен претставник го запишува, и тоа:

1) за стоките примени во царински магацин односно на царински склад — редниот број под кој стоките се запишаги во магацинската книга;

2) за стоките сместени во царинско сместувалиште или во консигнационо складиште — бројот и датумот на решението со кое е одобрено складирањето;

3) за стоките сместени во царинско складиште — бројот и датумот на потврдата од складиштето за приемот на стоките;

4) за стоките што од бродот непосредно се натоваруваат во железнички коли — бројот и датумот на царинската пријава за увоз и провоз на стоки што за тие стоки ја поднесла железничката станица;

5) за стоките што од бродот непосредно се натоваруваат во другите превозни средства, освен во железничките — бројот и датумот на издадената царинска пропратница.

Првите примероци на исправите врз основа на кои е извршено запишувањето според точ. 2, 3 и 4 од претходниот став се прилагаат кон првиот примерок на царинската пријава за увоз и провоз на стоки што ја поднесол заповедникот на бродот односно негов овластен застапник.

Член 80

Ако стоките оцаринети за извоз односно стоките што се провезуваат се допремени во луката односно пристаништето со железница или со друго превозно средство заради понатамошен превоз со брод, возачот што ги допремил стоките е должен на излезната царинарница да ѝ поднесе царинска пријава за извоз и провоз на стоки, и кон неа да ги приложи превозните и царинските пропратни исправи.

Возачот е должен во царинската пријава за извоз и провоз на стоки да ги запише прво стоките што од превозното средство непосредно се натоваруваат во брод, а потоа стоките што привремено се сместуваат во царински складишта и дополнително се натоваруваат во брод.

По извршеното сравнување на царинската пријава за извоз и провоз на стоки со приложените исправи, царинарницата го задржува првиот примерок на пријавата и царинските пропратни исправи, а вториот примерок на пријавата со превозните исправи му го враќа на возачот што ја поднесол пријавата.

Член 81

При натоварот во брод односно сместување во царинско складиште на стоки што се извезуваат или се провезуваат, а кои се допремени со железница или со друго превозно средство, согласно се применуваат одредбите од чл. 68 до 71 на овој правилник.

Член 82

Во брод што заминува за странство можат да се натоварат само стоки оцаринети за извоз и стоки што се провезуваат.

По исклучок, царинарницата може, на писмено барање од подносителот на декларацијата, да одобри натовар во брод на домашни истовидни неспакувани стоки и пред извршеното царинење.

Член 83

Пред натоварот на стоки во брод царинарницата ги сравнува податоците од царинските исправи со фактичната состојба на стоките, па ако утврди дека стоките се сложуваат со податоците во исправите го одобрува натоварот на стоките во бродот.

Одредбата на претходниот став се применува и кога царинските стоки се натоваруваат на домашни и странски бродови што веат военно поморско знаме.

Член 84

Претовар на царински стоки од брод на брод се врши по претходно писмено одобрение од царинарницата и под царински надзор.

Ако е поради виша сила претоварот на стоки од брод на брод извршен без претходно писмено одобрение од царинарницата, заповедникот на бродот од кој е извршен претоварот е должен да ѝ го пријави тоа на најблиската царинарница и да ѝ поднесе потврда од надлежниот лучки (пристанишен) орган за тоа дека претоварот е извршен поради виша сила.

Во манифестот на бродот од кој се претоварени стоките се запишуваат податоците за тоа кои стоки и на кој брод се претоварени, а во манифестот на бродот на кој е извршен претоварот — податоците за претоварените стоки со назначување на бродот од кој се примени стоките.

2. Посебни одредби за царинската постапка во сообраќајот на Дунав

Член 85

Заповедникот на бродот што доаѓа од странство по Дунав е должен на влезната царинарница во Бездан односно во Велико Градиште да ѝ поднесе царинска пријава за увоз и провоз на стоки и кон неа да ги приложи бродските превозни исправи.

Член 86

Заповедникот на бродот е должен да им обезбеди пристап на царинските службеници на бродот и нивно враќање од бродот, и да им овозможи вршење на царински преглед.

Заповедникот на бродот е должен да обезбеди потребно осветление на бродот и во сите простории во кои се врши царинскиот преглед.

Член 87

Царинскиот преглед на предметите на бродската посада се врши во присуство на заповедникот на бродот или на негов заменик.

Член 88

Примопредавањето на стоки што се царинат кај влезната царинарница, се врши согласно со одредбите од чл. 20 до 24 на овој правилник.

Член 89

За стоките што се увезуваат и се упатуваат со брод до друга царинарница, влезната царинарница составува царинска пропратница во два примерка врз основа на податоците од царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

На просториите на бродот во кои се сместени царински стоки односно на стоките што се наоѓаат на отворени бродски простори, царинарницата става царински обележја.

На бродските превозни исправи возачот става налепница: „Царинска стока. Да ѝ се предаде на царинарницата (назив на царинарницата) ————“. Првиот примерок на пропратницата влезната царинарница го задржува, а вториот му го враќа на заповедникот на бродот заради предавање на приемната царинарница. Заповедникот на бродот го потврдува приемот на пропратницата со потпис на примерокот што останува кај царинарницата.

Член 90

Пред почетокот на примопредавањето на стоките приемната царинарница во присуство на заповедникот на бродот ги прегледува царинските обележја и за најдената состојба става забелешка на пропратницата што ѝ ја предал заповедникот на бродот.

Постапката во поглед на примопредавањето на стоки е иста како и кај влезната царинарница.

Член 91

Стоките оцаринети за извоз кај некоја царинарница на Дунав, ѝ се упатуваат со брод на излезната царинарница во Бездан односно во Велико Градиште, со третиот примерок на извозната декларација.

Царинарницата што го извршила царинењето, става на стоките од претходниот став царински обележја, назначувајќи во декларацијата какви обележја ставила.

Возачот е должен на бродските превозни исправи за таквите стоки да стави налепница: „Царинска стока. Да ѝ се предаде на царинарницата (назив на царинарницата) ————“. Третиот примерок од царинската декларација царинарницата му го враќа на возачот, заради предавање на излезната царинарница. Приемот на стоките и на примерокот на декларацијата возачот го потврдува со потпис на оригиналот на декларацијата.

Член 92

Излезната царинарница проверува дали се царинските обележја неповредени и дали фактичната состојба на стоките сместени на отворените бродски простори се сложува со податоците од декларацијата.

Ако утврди дека е состојбата на стоките и обележјата исправна, царинарницата дозволува излегување на стоките, а декларацијата што ѝ ја предал возачот со потврдата за излегувањето на стоките, ѝ ја враќа на отпремната царинарница.

Член 93

На деловите на Дунав од унгарската граница до Бездан и од Велико Градиште до устието на Нера бродовите не смеат да пристануваат, да вршат натовар, истовар или претовар на стоки, ниту да стапуваат во допир со други бродови, освен во случај на виша сила.

Царинарниците во Бездан и во Велико Градиште можат да наредат на деловите на Дунав наведени во претходниот став, бродовите да се запираат веднаш по влегувањето на територијата на Југославија заради прием на царинските службеници што ќе ги спроведат до царинарницата или од царинарницата до излегувањето од територијата на Југославија.

Член 94

Заповедниците на бродовите што провезуваат стоки по Дунав се должни на влезната царинарница, покрај царинската пријава за увоз и провоз на стоки, да ѝ поднесат и писмена изјава за тоа дали провезуваат стоки чиј увоз во Југославија е забранет.

Царинарницата нема да врши царински преглед на такви бродови и на нивната посада.

Член 95

За стоките што се провезуваат по Дунав, влезната царинарница, врз основа на податоците од царинската пријава за увоз и провоз на стоки, составува пропратница во два примерка, па еден примерок пропратница му враќа на заповедникот на бродот, со потпис на првиот примерок, заради предавање на излезната царинарница.

Член 96

Над царинските стоки што се провезуваат по Дунав влезната царинарница може да ги определи следните мерки на царински надзор:

- 1) ставање царински пломби на бродските простории во кои се сместени царински стоки;
- 2) опишување во царинската пропратница на царинските стоки што се наоѓаат на отворени бродски простори;
- 3) спроведување на бродот.

Ако на бродските простории и стоките веќе се ставени странски царински обележја, царинарницата нема да става свои обележја ако е со меѓународна спогодба предвидено таквите странски обележја да се признаваат во Југославија.

Царинарницата во пропратницата ќе наведе колку царински пломби се ставени и ќе ги запише броевите на ставените пломби.

Ако царинарницата, како мерка на царински надзор, определила спроведување на бродот, возачот е должен на царинскиот спроводник на бродот да му обезбеди ноќевалиште и храна по режиски цени и на излезната царинарница да ѝ ги исплати дневниците за царинскиот спроводник за сето време поминато на пат со цел за спроведување на бродот.

Член 97

Кога е во прашање странски брод на кој се наоѓаат само стоки што се провезуваат, а бродот не го придружувал царински спроводник, излезната царинарница проверува дали се исправни сите ставени царински обележја и не врши никаков друг преглед на бродот и посадата.

Ако ставените царински обележја се повредени или се отстранети, излезната царинарница го утврдува тоа записнички и врши сослушување на заповедникот на бродот или на неговиот заменик. Ако состојбата на стоките се сложува со податоците во пропратницата, царинарницата веднаш му дава дозвола на заповедникот бродот да ја продолжи пловидбата, а записникот за извршениот преглед и записникот за сослушувањето ѝ го доставува на влезната царинарница заради поведување административно-казнена постапка.

Член 98

Ако состојбата на стоките не се сложува со податоците во пропратницата, излезната царинарница го утврдува тоа записнички и врши потребни сослушувања. Записниците за најдената состојба на стоките и за сослушувањето на лицата таа ѝ ги доставува на влезната царинарница заради спроведување на административно-казнената постапка, а бродот го задржува од понатамошна пловидба до обезбедување на паричната казна и на вредноста на стоките.

Обезбедување на паричната казна и на вредноста на стоките може да се даде во вид на гарантно писмо од овластена банка.

Член 99

Странските бродови што пловат по Дунав од Велико Градиште до Прахово, и обратно, се ослободени од царински надзор ако не го допираат југословенскиот брег.

3. Снабдување на странски бродови

Член 100

Снабдувањето на странските бродови со гориво, прехранбени продукти и со други потребни производи се врши под царински надзор.

Стопанските организации запишани во надворешнотрговскиот регистар за вршење на работите на снабдување на странски бродови во југословенските луки (пристаништа), се должни да ги оцаринат стоките испорачани со такви бродови.

4. Повластена пловидба

Член 101

Домашна стопанска организација што бара одобрение за повластена пловидба за свој брод, е должна да ѝ поднесе писмено барање на царинарницата на чие подрачје е седиштето на стопанската организација.

Во барањето се наведуваат податоците за бродот за кој се бара повластена пловидба и се прилага список на опремата и инвентарот на бродот и онолкув број примероци на родот на пловидбата колку има царинарници низ чии подрачја ќе минува бродот.

Член 102

По приемот на барањето царинарницата врши преглед на бродот, па ако утврди дека состојбата на бродот им одговара на податоците во поднесениот список на опремата и инвентарот, го заверува списокот и поднесениот ред на пловидбата и го издава бараното одобрение за повластена пловидба.

Царинарницата што го издала одобрението за повластена пловидба им доставува по еден примерок заверен ред на пловидбата на сите царинарници низ чии подрачја ќе минува бродот.

Стопанската организација е должна да ѝ ги пријави на царинарницата што го издала одобрението за повластена пловидба сите измени на редот на пловидбата и сите промени во опремата и во инвентарот на бродот што има одобрение за повластена пловидба.

Член 103

Ако брод што има одобрение за повластена пловидба, поради виша сила допира странски брег.

странски брод или брод што нема одобрение за повластена пловидба, заповедникот на бродот е должен да ѝ го пријави тоа на првата полатна царинарница и за постоењето на виша сила да поднесе потврда од надлежниот лучки (пристанишен) орган.

Ако бродот што има одобрение за повластена пловидба, во случаите од претходниот став, примил или предал некои стоки, искрцал, укрцал или прекрцал патници или други лица, заповедникот на бродот е должен кон пријавата според претходниот став, да поднесе и извештај за примените односно предадените стоки и за бројот на искрцаниите, укрцаниите или прекрцаниите лица.

За пристанување на бродот во лука односно пристаниште што не е означено во редот на пловидбата, освен во случај на виша сила, заповедникот на бродот е должен да бара дозвола од најблиската царинарница. Оваа дозвола може да се даде и усно

Член 104

Бродовите што имаат одобрение за повластена пловидба мораат да бидат обележени со нарочен знаме и светлосен знак.

Знамето е во квадратна форма, со страни долги 75 см, во зелена боја, со бела црта, широка 20 см, која се протега дијагонално од горниот десен до долниот лев агол на знамето. Знамето мора да биде истакнато на видно место над бродскиот труп.

Светлосниот знак е во затвореносина боја и ноќе се поставува на 1 до 1,5 м над белиот светлосен знак на праецоот.

Член 105

За стоките што со брод што има одобрение за повластена пловидба ѝ се упатуваат на друга царинарница заради царинење, отпремната царинарница составува пропратница во два примерка врз основа на податоците од царинската пријава за увоз и провоз на стоки. На просториите на бродот во кои се сместени такви стоки, царинарницата става царински пломби, назначувајќи го во пропратницата бројот и ознаките на пломбите. Ако просторот на кој се сместени царинските стоки не може да се пломбира, царинарницата ќе ги пломбира колетите или во пропратницата детално ќе ги опише стоките.

На бродските превозни исправи и на стоките возачот става налепница: „Царинска стока. Да ѝ се предаде на царинарницата (назив на царинарницата)“.

Првиот примерок на увозната пропратница го задржува царинарницата, а вториот со бродските превозни исправи и со стоките му го предава на возачот, кој го потврдува приемот на првиот примерок

Член 106

Царинарницата на која заповедникот на бродот, ѝ го пријавил престанокот на повластената пловидба (член 34 од Царинскиот закон) врши преглед на бродот, на бродската опрема и на инвентарот, па ако одобрението за повластена пловидба не го издала самата, ја известува за најдената состојба царинарницата што го издала одобрението за повластена пловидба.

По престанок на повластената пловидба заповедникот на бродот е должен да ги симне обележјата на повластена пловидба и да го врати одобрението за повластена пловидба.

Член 107

Стопанска организација што сака да се користи со предимствата на повластената пловидба за оделни патувања на свои бродови што немаат одобрение за повластена пловидба, или нејзин брод што има одобрение за повластена пловидба да отплови во странство, ќе побара одобрение за тоа од најблиската царинарница. Царинарницата може да издаде писмено одобрение под услов патувањето на бродот да се изврши во придружба на царински службеник.

Стопанската организација е должна на таков царински спроводник да му обезбеди храна и ноќе-

валиште на бродот по режиски цени за сето време на патувањето и преку царинарницата да му ги исплати дневниците што според важечките прописи му припаѓаат.

III. Царинска постапка во воздушниот сообраќај

Член 108

Југословенските претпријатија за воздушен сообраќај и застапниците на странски воздухопловни претпријатија се должни, во смисла на членот 20 став 2 од Царинскиот закон, на сите царинарници на воздухопловните пристаништа да им го достават редот на летањето на воздухопловите во редовниот сообраќај со странство, најдоцна на 24 часа пред неговиот почеток на важењето.

Стопанските организации од претходниот став се должни да ги известуваат царинарниците на воздухопловните пристаништа благовремено и писмено:

1) за сите промени во редовниот ред на летањето;

2) за специјалните летања на воздухопловите, со назначување на часот на нивното доаѓање од странство односно заминување во странство;

3) за секое задоцнување на слетањето односно полетувањето на воздухоплови подолго од 1 час.

Во случаите на специјални летања на воздухоплови на странски воздухопловни претпријатија што немаат свои застапници во Југославија, како и на летања на странски воздухоплови во приватна сопственост, органот на управата што го издава одобрението за такво летање е должен еден примерок од издаденото одобрение да ѝ достави на царинарницата.

Член 109

Воздухопловот што доаѓа од странство мора да има манифест во моментот на слетувањето на домашно воздухопловно пристаниште.

Водачот на воздухопловот што сообраќа со странство е должен да ги запише во манифестот сите стоки и друг товар што му се предадени на воздухопловот на превоз според превозните исправи.

Личниот багаж што го носат патниците со себеси не се запишува во манифестот.

Ако воздухопловот има стоки за истовар, водачот на воздухопловот ѝ предава на царинарницата манифест односно извод од манифест.

Влезната царинарница веднаш по слетувањето го става воздухопловот под царински надзор и врши царински преглед на посадата и воздухопловот. Прегледот на воздухопловот се состои од сравнување на манифестот со фактичната состојба на стоките во поглед на количината и ознаката на колетите. Царинарницата врши прво преглед на оние патници што со истиот воздухоплов го продолжуваат патувањето и на личниот багаж што тие го носат со себеси. Багажот на таквите патници предаден на воздухопловот на превоз, кој треба да се прегледа кај друга царинарница, влезната царинарница го става под царински надзор на тој начин што на просториите во кои е сместен таквиот багаж, односно на колетите ако не се сместени во посебна просторија, става царински пломби и во манифестот го назначува бројот и ознаките на ставените пломби. По тоа влезната царинарница врши царински преглед на патниците што се искрцале во местото на влезната царинарница и на нивниот личен багаж, како на оној што го носат со себеси, така и на оној што му го продале на воздухопловот на превоз.

За царинските стоки што ги превезуваат домашни и странски воени воздухоплови заповедникот на воздухопловот не поднесува манифест, туку само царинска пријава за увоз и провоз на стоки.

Член 110

Патниците што минуваат преку југословенска територија, нивниот багаж и стоките не подлежат на

царински преглед ако не се оддалечуваат од воздухопловот односно од просториите на воздухопловното пристаниште определени за престојување на такви патници.

Член 111

Царинарницата што го врши приемот на стоките истоварени од воздухопловот ја сравнува царинската пријава за увоз и провоз на стоки со приложените превозни исправи и проверува дали сите пратки од манифестот односно од изводот од манифестот се запишани во царинската пријава за увоз и провоз на стоки.

Ако царинарницата утврди дека состојбата на стоките се сложува со податоците од царинската пријава за увоз и провоз на стоки односно од превозните исправи, таа го потврдува приемот на стоките на вториот примерок на царинската пријава, која со превозните исправи му ја враќа на возачот односно на негов овластен претставник.

Приемот на примерокот на пријава и на превозните исправи возачот односно негов претставник го потврдува на примерокот на царинската пријава што останува кај царинарницата.

Ако при примопредавањето на стоките се утврдат некои неправилности или недостатоци во поглед на состојбата на стоките и на царинските обележја, согласно ќе се применат одредбите на чл. 23 и 24 од овој правилник.

Член 112

Багажот на патниците што е сместен во посебна просторија на воздухопловот и што влезната царинарница го пломбирала (член 109 став 5), приемната царинарница го прегледува, откако претходно ќе ја провери исправноста на ставените царински обележја на просториите односно на колетите.

Член 113

Воздухоплов што заминува во странство мора да има манифест, кој го составува и ѝ го предава на царинарницата возачот или негов овластен претставник.

Ако царинарницата, при прегледот на воздухопловот што заминува во странство и при сравнувањето на товарот со податоците од манифестот, најде дека е состојбата исправна, таа го заверува манифестот и му го враќа на водачот на воздухопловот.

За царинските стоки што се натоваруваат во домашен или странски воен воздухоплов што заминува во странство, заповедникот на воздухопловот ѝ ја поднесува на царинарницата само декларацијата по која е извршено царинењето на стоките.

Член 114

Личниот багаж на патниците што му се предава на воздухопловот заради превоз во странство го прегледува царинарницата во местото во кое се предава багажот. По извршениот преглед таквиот багаж се сместува во посебна просторија на воздухопловот, којашто ја пломбира царинарницата.

Ако во воздухопловот не постојат посебни простории кои можат да се пломбираат, царинарницата става пломби на сите пратки (колет). Во манифестот на воздухопловот царинарницата става забелешка за пломбирањето на просториите односно за тоа колку и какви пратки (колет) се пломбирани и ознаки на ставените пломби.

Член 115

Царинарницата на воздухопловното пристаниште од кое воздухопловот непосредно полетнува во странство, врши прво царински преглед на сите патници и на личниот багаж што тие го носат со себеси. По тоа царинарницата го прегледува воздухопловот и членовите на посадата, а потоа ја проверува исправноста на пломбите на просториите во кои е сместен багажот односно на одделни пратки (колет) што се прегледани во смисла на претходниот член.

Ако со прегледот од претходниот став се утврди дека фактичната состојба на стоките и на личниот

багаж се сложува со податоците од превозните и царинските исправи и дека ставените царински обележја се неповредени, царинарницата дава одобрение да може воздухопловот да полетне.

Член 116

Во постапката со странски спортски и туристички воздухоплови, што се снабдени со карнет или триптик издаден од овластени организации, ќе се применуваат одредбите на Царинската конвенција за привремениот увоз на воздухоплови и излетнички пловила за приватна употреба.

IV. Царинска постапка во друмскиот сообраќај

Член 117

Граничниот браник (рампа) на патиштата отворени за меѓународен друмски сообраќај се состојат од два столба, по еден на секоја страна од патот, и од напречна греда што е прицврстена за еден од столбовите така што да може да се дига и да се спушта.

Граничниот браник е обоен со боите на државното знаме. На левиот столб спрема странство е истакната табла обоена со боите на државното знаме, со назив на царинарницата и со патоказ. Таблата ноќе мора да биде осветлена.

На местата определени за двосопственички премини се наоѓаат гранични столбови обоени со боите на државното знаме, со натписи: „Преминот дозволен само за двосопствениците“.

Член 118

Во друмскиот сообраќај врз превозните средства со карнетот TIR се применуваат одредбите од Царинската конвенција за меѓународниот превоз на стоки врз основа на карнетот TIR (Конвенцијата TIR).

Во друмскиот сообраќај врз патничките моторни возила снабдени со меѓународни исправи за минување низ царинарници (триптик, розикав триптик и карнет), издадени од страна на организација овластена за издавање на такви исправи, се применуваат одредбите од Царинската конвенција за привремениот увоз на приватни друмски моторни возила.

Член 119

Лицата со живеалиште во странство што на привремен престој во Југославија доаѓаат со патнички автомобили, со приколичка или без неа, со најмногу 9 седишта, сметајќи го и седиштето на возачот; со моторцикли, со приколичка или без неа; со скутери и велосипеди со помошен мотор, за кои немаат карнет, триптик или розикав триптик, се ослободуваат од обврската за полагање на обезбедувањето од членот 97 став 1 на Царинскиот закон ако возилата со кои доаѓаат се регистрирани во странство исклучиво за приватна употреба.

Член 120

Лицата од претходниот член се должни при доаѓањето во Југославија да ѝ го пријават на влезната царинарница моторното возило. Пријавувањето се врши на тој начин што сопственикот или возачот ги запишува во царинската патничка пријава следните податоци за возилото: вид (автомобил, моторцикл, со приколичка или без неа), марка и година на производството, број на резервни гуми, податок за вграден радиопарат, број на сообраќајната исправа за возилото, со назначување на местото и државата во која е издадена исправата. Овие лица се должни во пријавата да го наведат и податокот за крајниот датум на одобрениот престој во Југославија.

Царинската патничка пријава се пополнува во два примерка и ѝ се предава на граничната царинарница при влегувањето во Југославија. По проверувањето на податоците од пријавата и по прегледот на моторното возило, влезната царинарница

задржува еден примерок пријава, а вториот му го враќа на подносителот. Подносителот е должен применити примерок пријава да го чува и да ѝ го предаде на граничната царинарница при излегувањето со возилото од Југославија.

Патничките моторни возила снабдени со триптик, розикав триптик или карнет, ѝ се пријавуваат на влезната царинарница со предавање на тие исправи (член 118 став 2).

Член 121

Моторните возила од чл. 118 и 119 на овој правилник не можат, без претходно увозно царинење, да се даваат на користење, да се употребаат за вршење превозни услуги, да се даваат во залог ниту да се отуѓат на кој и да било начин.

Член 122

Лицата што доаѓаат во Југославија можат со патничките моторни возила да превезуваат само овој личен багаж и мостри на стоки што ги носат со себеси со цел за покажување, под услов да ги вратат нив при излегувањето од Југославија.

Член 123

Ако моторното возило наведено во членот 118 од овој правилник не ќе излезе од Југославија во рокот на важењето на триптикот, розикавиот триптик или карнетот, царинарницата преку која возилото влегло во земјата ќе бара од Сојузниот одбор на Авто-мото сојузот на Југославија односно од Сојузот на здруженијата на друмскиот сообраќај на Југославија да ја плати како гарант царината и другите увозни давачки што за тоа возило треба да се платат.

Член 124

Излезната царинарница ќе дозволи излегување на странско моторно возило и по истекот на рокот на важењето на триптикот, розикавиот триптик или карнетот, ако сопственикот односно возачот докаже со уверение или со потврда од надлежниот орган или установа дека од оправдани причини (болест, несреќен случај и сл.) бил спречен да го изведе возилото во определениот срок.

Царината и другите увозни давачки наплатени во смисла на членот 123 од овој правилник за возилата од претходниот став, ќе се вратат.

Член 125

Ако моторно возило што е влезено во Југославија со олесненија од чл. 118 и 119 на овој правилник, за време на престојувањето во Југославија биде уништено или оштетено така што да не може да се поправи, сопственикот односно возачот е должен да го изнесе од земјата во состојбата во која е доведено со оштетувањето или да ѝ го предаде на најблиската царинарница или на органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на општата управа.

Ако возилото му е предадено на народниот одбор, овој е должен на сопственикот односно возачот да му издаде потврда за приемот на возилото и за приемот на возилото да ја извести најблиската царинарница.

Член 126

Одредбите од овој правилник што се однесуваат на влегувањето и излегувањето на патнички моторни возила чии сопственици се лица со живеалиште во странство, ќе се применуваат и кога патничките моторни возила на такви лица се превезуваат со други превозни средства.

Во таквите случаи патничките моторни возила ѝ се пријавуваат на царинарницата со царинска пријава за увоз и провоз на стоки односно со царинска пријава за извоз и провоз на стоки.

Член 127

Југословенските државјани со возила снабдени со странски триптик, розикав триптик односно карнет, што имале живеалиште во странство па се враќаат во Југославија со намера постојано да се населат во неа, се должни патничките моторни возила да ѝ ги пријават на влезната царинарница заради царинење.

Член 128

На лицата што заминуваат во странство со патнички моторни возила регистрирани во Југославија, излезната царинарница им издава посебна излезна царинска дозвола (образец бр. 6) во два примерка. Првиот примерок го добива сопственикот односно корисникот на возилото, а вториот го задржува царинарницата. Податоците за дозволата царинарницата ги зема од сообраќајната исправа за возилото, откако претходно ќе ги сравни податоците од таа исправа со фактичната состојба на возилото.

Ако моторното возило се враќа преку иста царинарница, таа ја сравнува состојбата на возилото со податоците од дозволата што ја има издадено при излегувањето, па ако тие податоци се сложуваат, дозволува влегување на возилото, а првиот примерок на дозволата го задржува.

Ако е моторното возило излезено преку друга царинарница, влезната царинарница, откако ќе изврши сравнување во смисла на претходниот став, задржаната дозвола ѝ ја доставува на царинарницата преку која е излезено возилото од земјата.

Член 129

Ако патничкото моторно возило што е влезено врз основа на карнет, триптик или розикав триптик, или царинска патничка пријава, биде дефинитивно оцаринето, царинарницата што го извршила царинењето е должна во соодветните рубрики на талонот и на излезниот купон на карнетот, триптикот или розикавиот триптик, или на царинската патничка пријава, да стави забелешка: „Возилото дефинитивно оцаринето по декларацијата бр. — од —“. Забелешката се заверува со печат на царинарницата и со потпис на овластениот царински службеник.

Излезниот купон на карнетот, триптикот односно розикавиот триптик царинарницата ѝ го доставува во срок од три дена на царинарницата преку која е влезено моторното возило во Југославија.

Член 130

Ако патникот при влегувањето во Југославија превезува со патничко моторно возило стоки, влезната царинарница ќе нареди пријавените стоки веднаш да се вратат во странство или под царински надзор да ѝ се предадат на превоз на железницата, ако во истото место постои железничка станица.

Ако патникот не постапи во смисла на претходниот став, царинарницата ги задржува стоките и со нив понатаму постапува според чл. 121 до 126 од Царинскиот закон.

V. Царински преглед на личниот багаж и стоките што ги носат патниците со себеси и личен претрес на патниците

Член 131

Царинскиот преглед на стоките што ги носи патникот со себеси се состои од утврдување дали податоците што ги дал патникот при пријавувањето се сложуваат со фактичната состојба на стоките што се наоѓаат кај патникот.

Ако врз основа на членот 127 став 1 од Царинскиот закон, Управата за царини пропишала задолжително поднесување писмена пријава за стоки што ги носат патниците со себеси, прегледот на стоките се состои од утврдување дали податоците што ги запишал патникот во пријавата ѝ одговараат на состојбата на стоките.

Царинскиот преглед на личниот багаж на патникот се состои од проверување дали сите предмети за кои патникот изјавил дека му припаѓаат на неговиот личен багаж фактички претставуваат предмети што му служат на патникот како личен багаж, со оглед на сите околности на неговото патување.

Член 132

Обрасците на писмени пријави за стоки што патниците ги носат со себеси мораат да содржат и

потребни упатства за писмено пријавување на стоките. На таквите образци наменети за странци упатствата за пополнување на пријавата мораат да бидат преведени и на еден или повеќе странски јазици со кои странските патници што доаѓаат во Југославија најчесто се служат.

Член 133

Пред почетокот на царинскиот преглед на стоките што ги носат патниците со себеси и на личниот багаж, овластениот царински службеник е должен на патниците усно да им соопшти дека ќе биде извршен преглед и ќе ги повика да ги подготват за преглед стоките и својот личен багаж.

Ова соопштување им се дава на странците на еден или повеќе странски јазици што тие ги разбираат.

Член 134

Патникот е должен на барање од овластениот царински службеник да ги покаже сите предмети што ги носи со себеси и да ги отвори куферите и другите кофери во кои се наоѓаат тие предмети.

Ако при прегледот се утврди дека во куферите или колетите, во кои се сместени личниот багаж и стоките на патникот, постојат скриени места, патникот е должен на барање од службеникот што го врши прегледот, да ги отвори тие места и да покаже што содржат тие.

Член 135

Ако овластениот царински службеник при вршењето на царинскиот преглед утврди дека патникот не ги запишал во пријавата сите потребни податоци за стоките што ги пријавил, а според околностите на случајот е очигледно дека пропуштил да го стори тоа од неинформираност или од недоволно познавање на начинот на пополнување на пријавата, ќе му ја врати на патникот пријавата со објаснение во што треба да ја дополни.

На ист начин се постапува и кога патникот, од причините наведени во претходниот став, запишал во пријавата некои неточни податоци за пријавените стоки.

Член 136

Стоките што патникот не ги пријавил до моментот кога службеникот го повикал да го покаже својот личен багаж и стоките, односно до моментот кога ја предадл писмената пријава, ако е задолжително поднесувањето на писмената пријава, се сметаат за непријавени и со нив се постапува како со скриени стоки (член 151 точка 2 и член 163 став 1, во врска со членот 130 став 2 од Царинскиот закон).

Член 137

Ако граничната царинарница не е во можност да изврши царински преглед на патниците во железничкиот сообраќај и на стоките односно багажот што ги носат патниците со себеси за времето на задржувањето на возот во граничната железничка станица, таа ќе организира вршење на прегледот и за време на движењето на возот кон граничната железничка станица односно од граничната железничка станица.

Член 138

Личен претрес на патникот се врши само ако постои основано сомневање дека патникот кај себеси има скриени стоки што не ги пријавил пред започнатиот царински преглед.

Пред извршувањето на личниот претрес овластениот царински службеник усно му соопштува на патникот дека над него ќе биде извршен претрес.

Член 139

Личниот претрес на патникот се врши, по правило, во службените простории на царинарницата, а го врши овластениот царински службеник од оној

пол од кој е и патникот. На личниот претрес не можат да присуствуваат лица од спротивен пол.

Ако личниот претрес се врши ноќе, просторијата во која се врши претресот мора да биде осветлена така што претресот да може да се изврши без смекавања.

Член 140

Ако со царинскиот преглед на багажот или стоките односно со личниот претрес се пронајдат скриени или непријавени стоки, царинскиот службеник што го извршил прегледот односно личниот претрес составува записник за извршениот преглед односно за личниот претрес. Записник се составува и кога не е пронајдена скриена или непријавена стока, ако тоа го бара патникот.

Стоките пронајдени кај патникот со прегледот односно со личниот претрес, мораат да записникот детално опишани. Покрај тоа, во записникот се опишува каде биле стоките скриени, како се пронајдени и како се држел патникот при вршењето на претресот.

Записникот го потпишуваат службеникот што го вршел прегледот односно личниот претрес и лицето над кое е извршен прегледот односно претресот.

Непријавените стоки пронајдени кај патникот со прегледот на личниот багаж и стоките односно со личниот претрес, се одземаат, а на патникот му се издава потврда за одземањето.

Член 141

Царинскиот службеник е должен царинскиот преглед на личен багаж и стоки, како и личниот претрес, да го изврши со многу претпазливост и внимание спрема личноста на патникот и да се грижи, колкугоде е тоа можно, да се избегне нанесување материјална штета на патникот.

VI. Царинење на стоки

Член 142

Ако лицето што според членот 58 од Царинскиот закон има право да ја утврдува тежината и видот на стоките односно да зема мостри на стоки пред поднесувањето на декларација, сака да го користи тоа право, тоа е должно да ѝ се обрати усно на царинарницата и да ѝ ја предаде превозната односно преносната исправа.

По барањето од претходниот став царинарницата одобрува преглед на стоките односно земање мостри. На превозната односно преносната исправа се става забелешка: „Се одобрува претходен преглед — земање мостри на стоки.“, што ја потпишува овластениот царински службеник.

Член 143

Декларацијата и другите поднесоци во постапката за царинење на стоки можат од името на стопанската организација да ги потпишуваат само лица овластени според важечките прописи за потпишување од името на стопанската организација на поднесоците упатени до државни органи.

Како овластување од членот 56 став 2 на Царинскиот закон се смета и диспозицијата што лицето на кое гласи превозната или преносната исправа му ја дало на шпедитерот, ако во диспозицијата тоа лице го овластило шпедитерот да поднесе декларација од неговото име и да ги изврши сите дејствија во постапката за царинење на стоките.

Член 144

За пренос на правата од превозната исправа, на царинарницата ѝ се поднесува преносна исправа пополнета во два примерка, според образецот што го пропишува Управата за царини.

Правата од една превозна исправа можат да се пренесат врз повеќе лица, а пренос на правата од преносната исправа може да се врши со нов пренос.

По извршениот пренос на правата од превозната исправа царинарницата му ја предава на под-

носителот на барањето вториот примерок од преносната исправа, а првиот примерок го прилага кон првиот примерок на царинската пријава за увоз и провоз на стоки. На првиот примерок на царинската пријава и на грбот на превозната исправа се става забелешка за извршениот пренос на правата.

Член 145

Кога ќе ја прими декларацијата, царинарницата утврдува:

1) дали е декларацијата правилно и уредно пополнета;

2) дали кон декларацијата се приложени сите исправи потребни за царинење на стоки, дали тие исправи се издадени од надлежните органи, установи или организации и дали ги содржат сите податоци потребни за царинење на стоки;

3) дали е увозот односно извозот на стоките забранет;

4) дали е стопанската организација овластена за вршење увоз односно извоз на стоки;

5) дали податоците од приложените исправи се сложуваат со податоците во декларацијата.

Ако утврди постоење на некои недостатоци или неисправности, царинарницата му ја враќа декларацијата со прилозите на подносителот, назначувајќи на неа во што се состои недостатокот односно неисправноста.

Член 146

Уредно поднесената декларација царинарницата ја заведува во контролниот на увозните односно извозните декларации (образец бр. 7).

На увозната декларација царинарницата го става бројот на магацинската книга под кој се заведени стоките, денот на приемот на стоките во царинскиот магацин односно на царинскиот склад, и ги определува царинските службеници што ќе извршат преглед на стоките и пресметување на царината и на другите давачки по поднесената декларација.

Член 147

Ако подносителот на декларацијата пред почетокот на царинскиот преглед на стоките писмено барал замена на поранешната декларација со нова, царинарницата ќе му ја дозволи таа замена.

Новата декларација го добива бројот на порано поднесената, која се прилага кон новата декларација.

Член 148

При царинскиот преглед на стоките царинарницата ги сравнува колетите во поглед на видот на пакувањето и ознаките со податоците во декларацијата и утврдува дали се колетите во исправна состојба, а потоа пристапува кон нивно отворање.

Подносителот на декларацијата е должен, пред почетокот на прегледот, на поднесената декларација со свој потпис да потврди дека е присутен на прегледот.

Со прегледот на стоките царинарницата го утврдува видот, количината, вредноста и квалитетот за секоја одделна стока, сравнувајќи ги податоците од декларацијата со фактичната состојба на стоките.

Ако подносителот на декларацијата се оддалечи пред завршувањето на прегледот, царинарницата го констатира тоа на грбот на декларацијата и продолжува со прегледот на стоките во отсуство на подносителот на декларацијата.

Член 149

Царинарницата е должна увезените стоки што се царинат во железничка кола, да ги оцарини во срок од 5 часови од моментот на поднесувањето на уредно пополнетата декларација со сите исправи потребни за царинење.

Ако стоките наменети за извоз се царинат во железничка кола, царинарницата е должна во срок од 2 часа од приемот на уредно пополнетата декларација со сите исправи потребни за царинење, да

изврши царинење и стоките да ѝ ги стави на располагање на железничката станица.

Член 150

Ако подносителот на декларацијата не дојде на прегледот на стоките, или ако колата не е поставена на определениот колосек, или ако тој колосек не е осветлен, или ако постојат други причини поради кои царинарницата не можела да го изврши прегледот, таа на декларацијата ќе стави забелешка за причините поради кои не можел да се изврши прегледот.

Ако царинарницата со своја кривица ги пречекори сроковите од претходниот член, таа е должна за задржувањето на железничката кола преку тие срокови да ѝ плати на железничката станица колска денгубина според железничката тарифа.

Член 151

За отворање и затворање на колетите, при прегледот на стоките во царинските магацини и на царинските складови, се наплатува од секој колет, без оглед на видот на пакувањето, по 50 динари.

Надоместокот од претходниот став не се наплатува за неспакувани стоки.

Член 152

По извршениот преглед на стоките царинарницата на декларацијата врши пресметување на царината и на другите давачки и такси, и по нивната наплата еден примерок на декларација му предава на подносителот.

Подносителот на декларацијата може до уплатата на давачките да ѝ поднесе писмен приговор на царинарницата против извршеното пресметување на царината и на другите давачки.

По поднесениот приговор од претходниот став царинарницата донесува решение, со кое приговорот го уважува и врши соодветни исправки во пресметката, или го одбива. Против решението со кое е одбиен приговорот, подносителот на декларацијата има право на жалба до Управата за царини.

Член 153

Оцаринетите увезени стоки царинарницата не смее да му ги издаде на увозникот ниту на кое и да било друго лице, додека тоа лице не поднесе откупена превозна исправа.

Член 154

Органите, установите, организациите и лицата, што бараат ослободување од плаќање царина на увезените предмети според членот 35 од Царинскиот закон, се должни на царинарницата да ѝ ги поднесат следните докази, и тоа:

1) ако ослободувањето се бара врз основа на членот 35 став 1 точка 4 од Царинскиот закон — потврда од Државниот секретаријат за работите на народната одбрана за тоа дека увезените стоки се наменети за наоружување или за воена опрема на Југословенската народна армија;

2) ако ослободувањето се бара врз основа на членот 35 став 1 точ. 1 и 2 од Царинскиот закон — потврда од Државниот секретаријат за надворешни работи за тоа дека предметите за кои се бара ослободување им се наменети на установите или лицата наведени во таа одредба за службените потреби на тие установи односно за непосредна лична употреба на наведените лица;

3) ако ослободувањето се бара врз основа на членот 35 став 1 точка 3 од Царинскиот закон — потврда од Државниот секретаријат за надворешни работи за тоа дека предметите се наменети за потребите на меѓународните организации и за личната употреба на нивните претставници и службеници и дека врз основа на меѓународните договори таквите предмети се ослободени од плаќање царина;

4) ако ослободувањето се бара врз основа на членот 35 став 2 точ. 1 до 3 од Царинскиот закон — потврда од Државниот секретаријат за надворешни работи за тоа дека предметите за кои се бара

ослободување им се наменети на делегациите и лицата наведени во таа одредба, за службените потреби на тие делегации односно за личната употреба на таму наведените лица, како и потврда за тоа дека постои реципроцитет за ослободување од плаќање царина за такви стоки.

VII. Царинска постапка при привремен увоз и извоз на стоки

1. Привремен увоз и извоз на стоки што се враќаат во непроменета состојба

Член 155

Амбалажата од сите видови што привремено се увезува или се извезува мора точно да се опише во декларацијата според видот, бројот, тежината и другите обележја, со цел за утврдување на нејзината истовестност при враќањето.

Член 156

За предметите, уредите, справите и други работи, како и за животните, што привремено се увезуваат или се извезуваат заради одржување забави, трки, натпревари, конкурси, претстави, изложби и слично, подносителот на декларацијата прилага кон декларацијата два примерка список во кој се наведуваат податоците за бројот и формата на колетите, за марките, ознаките, тежината, за видовите на стоките и за земјата на потеклото, а за животните — податоците за видот, бројот, името, височината, особените знаци, за ставените обележја (на копитата, роговите, сапите и сл.), за староста и потеклото.

Член 157

Ако стоките привремено се увезуваат или се извезуваат, заради излагање, испитување, опити или проби, во декларацијата се наведува и целта на привремениот увоз односно извоз.

За мострите на стоки, кон декларацијата се поднесуваат два примерка список во кој се опишани мострите.

На мострите на стоки што ги носат трговски патници, се применуваат одредбите за царинската постапка со стоките што ги носат патниците со себеси.

Член 158

За предметите што привремено се увезуваат или се извезуваат со цел за приредување на сликарски, скулпторски, графички или слични изложби, кон декларацијата се поднесува и список во два примерка со точни податоци за видот, димензиите, имињата на авторите и со други податоци за предметите што се увезуваат или се извезуваат.

2. Привремен увоз и извоз на стоки што се враќаат во променета состојба

Член 159

Ако стоките привремено се увезуваат или се извезуваат заради поправка, кон декларацијата се поднесува барање во кое се назначува кои стоки се увезуваат односно се извезуваат, што ќе се поправи на нив и кај која стопанска организација ќе се изврши поправката.

Овие стоки при увозот односно извозот се обележуваат со царински обележја (член 96 став 2 од Царинскиот закон). Ако е предмет на поправката брод, како обележје ќе послужи описот на бродот, со податоците за името и за бруто и нето тонажата.

Член 160

Ако е поправката на превозните средства извршена без претходно поднесување на декларација и барање во смисла на претходниот член поради тоа што потребата од поправка настанала подоцна, а превозното средство влегло во земјата односно излегло од земјата како исправно, стопанската организација односно физичкото или правното лице на кое му припаѓа поправеното средство е должно на царинарницата преку која превозното средство прв-

пат по поправката влегува во земјата или излегува од земјата, да ѝ поднесе декларација во која ја пријавува за царинење вредноста на извршената поправка.

Кон декларацијата се прилага и сметката за извршената поправка.

Член 161

Ако стоките привремено се увезуваат или се извезуваат со цел за обработка, кон декларацијата се поднесува и барање во кое точно се опишуваат стоките чиј привремен извоз односно увоз се бара, со назначување каква обработка ќе се изврши и кај која стопанска организација.

При извозот односно увозот на стоките по завршената обработка, царинарницата е должна да ги утврди промените на стоките настанати поради обработката.

Во поглед на ставањето на царински обележја на стоките што привремено се увезуваат или се извезуваат заради обработка, согласно се применуваат одредбите на членот 159 став 2 од овој правилник.

Член 162

Ако стоките привремено се увезуваат или се извезуваат со цел за доработка, кон декларацијата се поднесува и барање во кое точно се опишуваат стоките со назначување каква доработка, со чиј материјал (домашен или странски) и кај која стопанска организација ќе се изврши, како и со податоци за вредноста на стоките што ќе се доработуваат и за количината и вредноста на материјалот што ќе биде употребен за доработката.

При извозот односно увозот на стоки по извршената доработка, царинарницата утврдува дали фактичната состојба на доработените стоки им одговара на податоците наведени во барањето од претходниот став.

Член 163

Ако стоките привремено се увезуваат или се извезуваат со цел за преработка, кон декларацијата се поднесува и барање во кое се наведува кои стоки се увезуваат односно се извезуваат, во која количина, дали и во која мера со преработката ќе биде променета тежината на стоките, дали при преработката ќе има отпадоци и што ќе се направи со нив, и која стопанска организација ќе ја изврши преработката.

Член 164

Во случаите на привремен увоз и извоз на стоки од чл. 155 до 158 на овој правилник, царинарницата решението за одобрување го донесува во вид на забелешка на декларацијата.

По барањата поднесени во смисла на чл. 159 до 163 на овој правилник, царинарницата донесува посебно писмено решение.

Член 165

Декларацијата за привремен увоз и извоз на стоки царинарницата ја заведува во посебниот контролник на привремено увезените односно извезените стоки (образец бр. 8).

Член 166

Ако привремено увезените стоки без кривица на увозникот бидат уништени или во таа мера оштетени што да не можат да послужат за целите поради кои се увезени, царинарницата на барање од увозникот ќе донесе решение за негово ослободување од обврската за враќање на стоките во странство и за враќање на положеното обезбедување.

Увозникот е должен кон барањето од претходниот став да поднесе докази дека стоките се уништени односно оштетени без негова кривица, а ако е во прашање оштетување — и доказ дека странскиот испраќач се откажал од оштетените стоки.

Оштетените стоки за кои е донесено решение во смисла на ставот 1 од овој член, увозникот ќе ѝ ги предаде на царинарницата на местото кое таа ќе го определи. Ако стоките се оштетени во пого-

лема мера, царинарницата може да одлучи стоките да му се остават на располагање на увозникот.

Со стоките примени во смисла на претходниот став, царинарницата понатаму ќе постапува во смисла на чл. 213 до 230 на овој правилник.

3. Постапка со привремено увезените стоки што се излагаат на саеми и изложби

Член 167

На саем односно изложба странските стоки можат да се изложат, било да пристигнале непосредно од странство или од консигнациони складишта, царински складишта, царински сместувалишта, царински магацини, односно царински складови, било да се привремено увезени по кој и да е друг основ.

Стоките што од странство се увезуваат со железница заради излагање, влезната царинарница му ги упатува на саемот (изложбата) со исправа составена на начинот пропишан во членот 25 од овој правилник, а стоките пристигнати со брод или со друго превозно средство — со царинска пропратница. Другите стоки од претходниот став се упатуваат на саемот (изложбата) врз основа на решение на царинарницата.

Член 168

Истоварот и приемот на стоките на саемот (изложбата) се врши врз основа на царинска пријава за саемски стоки (образец бр. 9), која се пополнува во два примерка.

Кон пријавата мораат да бидат приложени сите исправи што се однесуваат на стоките, како и други пропишани исправи што се однесуваат на ветеринарна, санитарна, фитопатолошка и друга контрола. Кон пријавата се прилага и детална спецификација на стоките.

На истоварот и приемот на стоките на саемот (изложбата) присуствува овластениот царински службеник.

Царинската пријава за саемски стоки се заведува во контролниот на царинските пријави за саемски стоки (образец бр. 10). Првиот примерок на пријавата го задржува царинарницата, а вториот примерок му го враќа на подносителот.

Царинската пријава за саемски стоки ѝ ја поднесува на царинарницата овластена меѓународна шпедиција или регистрирано застапништво на странска фирма.

Член 169

Подносителот на царинската пријава за саемски (изложбени) стоки е должен во срок од 6 месеци од денот на затворањето на саемот (изложбата) изложените странски стоки дефинитивно да ги оцарини, да ги врати во странство или да ги смести во консигнационо складиште, царинско складиште, царинско сместувалиште, царински магацин или царински склад.

Ако со странските стоки што биле изложени на саемот (изложбата) не се постапи во смисла на претходниот став, на нив се применуваат одредбите на чл. 124 и 126 од Царинскиот законик.

Член 170

Одредбите од чл. 167 до 169 на овој правилник се применуваат и во постапката со предметите привремено увезени заради уредување на саемски (изложбени) простории.

Член 171

Управата на саемот (изложбата) е должна на царинарницата без надоместок да ѝ обезбеди простории потребни за вршење на работите на царинската служба во врска со стоките изложени на саемот (изложбата).

Член 172

Привремено увезените или извезените стоки можат дефинитивно да се оцаринат врз основа на декларација за дефинитивно царинење.

Декларацијата за дефинитивно царинење може да ја поднесе стопанската организација што извршила привремен увоз или извоз на стоки.

Декларацијата од претходниот став може да ја поднесе и некоја друга стопанска организација овластена за увоз односно извоз на такви стоки, ако поднесе доказ за согласноста на стопанската организација што го извршила привремениот увоз односно извоз на стоки.

Глава втора

СМЕСТУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СТОКИ

I. Царински магацини и царински складови

Член 173

Царински магацини се згради, или делови од згради, или други затворени простории, што служат исклучиво за сместување на царински стоки што ги примила царинарницата на чување.

Царински складови се неоградени или оградени непокриени или покриени простори за сместување на царински стоки што ги примила царинарницата на чување, а кои поради својата несмасност или поради недостигање на магацински простор не можат да се сместат во царинските магацини.

Местата за царински складови ги определува царинарницата во спогодба со железничката станица и со лучките (пристанишните) органи.

Царинските магацини односно царинските складови мораат да бидат обележени со табла со натпис: „Царински магацин“ односно „Царински склад“ и со назив на царинарницата на која магацинот односно складот ѝ припаѓа.

Член 174

Во царинскиот магацин односно на царинскиот склад стоките се примаат од возачот, врз основа на царинска пријава за увоз и провоз на стоки.

За стоките сместени во царинскиот магацин односно на царинскиот склад се води магацинска книга (образец бр. 11).

Член 175

Стоките сместени во царински магацин односно на царински склад можат да се подигнат по извршеното царинење и по уплатата на царината и на другите давачки, или ако по решение на царинарницата ѝ се упатуваат на друга царинарница, или ако царинарницата на барање од странката одобри сместување на тие стоки на некое друго место надвор од царинскиот магацин односно склад, или ако се враќаат во странство.

Во случаите од претходниот став царинарницата го запишува во соодветните рубрики на магацинската книга бројот и датумот на исправата врз основа на која се подигнати стоките.

Член 176

Примањето на стоки во царинскиот магацин или на царинскиот склад и издавањето на стоки од царинскиот магацин односно од царинскиот склад се врши во времето што ќе го определи царинарницата во спогодба со железничката станица односно со лучките (пристанишните) органи.

II. Царински складишта

Член 177

Во царинско складиште можат да се сместуваат увезени неоцаринети стоки, домашни стоки оцаринети за извоз и стоки што се провезуваат.

Царинското складиште е должно секоја од наведените три вида стоки да ја држи одвоено и видно да ја обележи со соодветен натпис.

Член 178

Одобрението за отворање на царинско складиште го дава, на барање од молителот, царинарницата во чие седиште се бара отворањето на складиште.

Молителот кон барањето прилага доказ дека е овластен за вршење на дејноста складирање на стоки, изјава дека ги прима сите обврски што произлегуваат од држењето на царински стоки во складиште според прописите што го регулираат тоа, како и изјава дека на царинарницата без надоместок ѝ ги става на располагање просториите и инвентарот потребен за вршење на царинската служба во складиштето.

Член 179

Пред издавањето на одобрението за отворање на царинско складиште царинарницата формира комисија на која ѝ е задача со прегледот на зградата и просторите предложени за царинско складиште да утврди дали зградата и просторите се годни за сместување на царински стоки и дали се обезбедени услови за вршење на царинскиот надзор.

Комисијата од претходниот став ја сочинуваат: претставник на царинарницата, како претседател, и како членови претставник на железничката станица, односно на лучкиот (пристанишниот) орган, ако такви органи постојат во местото, и претставник на општинскиот народен одбор на чие подрачје се отвора складиштето. Претставникот на општинскиот народен одбор мора да биде инженер или техничар од градежна струка.

Член 180

Царинското складиште мора да биде обележено со табла со натпис: „Царинско складиште“ и со назив на стопанската организација што го држи складиштето.

Секој влез на зградата односно на оградениот простор каде што се сместени стоките мора да биде снабден со две различни брави. Клучот од едната брава го држи царинарницата, а клучот од другата — царинското складиште.

Член 181

Во царинските складишта не смеат да се сместуваат лесно расипливи стоки ниту лесно запаливи и експлозивни материјали, освен ако просториите на складиштето не се специјално уредени за сместување на такви стоки и материјали.

При сместувањето на стоките што им подлежат на посебни мерки, ќе се постапи според прописите со кои се определени тие мерки.

Член 182

На отворените простори од царинското складиште можат да се сместуваат несмасни и кабасти стоки, како и стоки што по своите својства се негодни за сместување во затворени простории.

Другите стоки можат да се сместуваат на отворени простори на складиштето само со претходна согласност од царинарницата.

Член 183

Ако стоките што доаѓаат од странство со брод треба да бидат сместени во разни складишни згради или простори на царинското складиште, складиштето е должно пред почетокот на истоварот да ѝ го поднесе на царинарницата планот за сместување на стоките во одделни складишни згради и простори.

Кон планот од претходниот став мораат да бидат приложени во два примерка податоци за видот и количината на стоките што треба да се истоварат во складиштето, и тоа за секоја складишна зграда односно простор каде што по истоварот ќе бидат сместени стоките.

Член 184

Истоварот на стоките и нивниот пренос и сместување во царинското складиште се врши, и тоа:

- 1) на стоките довозени од странство со брод — врз основа на манифест односно извод од манифест;
- 2) на провозните стоки упатени со железница непосредно во складиштето — врз основа на превозна исправа снабдена со отпечаток на штем-

билот, пополнета и заверена во смисла на членот 26 од овој правилник;

3) на стоките пристигнати со железница, што по железничките превозни исправи не се упатени во складиште — врз основа на решение на царинарницата;

4) на стоките од царинскиот магацин односно од царинскиот склад — врз основа на решение на царинарницата;

5) на домашните стоки оцаринети за извоз — врз основа на извозна декларација.

Член 185

Во царинските складишта се дозволени, под постојан надзор на царинарницата: денатурирање, алкохолизирање, препакување, сортирање и чистење на стоките, како и други работи околу нивното одржување.

По завршетокот на некое од дејствијата од претходниот став, овластениот царински службеник и службеникот на складиштето составуваат записник во два примерка, во кој се внесуваат податоци за извршеното дејствие. Првиот примерок од записникот се приклучува кон исправата врз основа на која се запишани стоките во магацинската книга на складиштето, а вториот го задржува царинарницата.

Член 186

Стоките од царинското складиште можат да ѝ се упатат на друга царинарница на царинење или превоз, да се пренесат во друго царинско складиште, во царинско сместувалиште, царински магацин или на царински склад, да се вратат во странство односно во внатрешен промет, и да се излагаат на саеми (изложби).

Член 187

Во царинското складиште стоките можат да лежат три месеци, сметајќи од денот кога се примени во складиштето. Овој срок царинарницата може од оправдани причини да го продолжи.

Ако стоките од царинското складиште во рокот од претходниот став не бидат изнесени на некој од начините предвидени во претходниот член, држателот на складиштето е должен да ги пренесе нив во царински магацин односно на царински склад.

Со таквите стоки царинарницата постапува понатаму според чл. 124 и 126 од Царинскиот закон, како и според одредбите од овој правилник за постапката со царинските стоки на кои им истекол рокот на лежењето (чл. 213 до 230).

Член 188

Царинарницата е должна секои два месеца да врши преглед на состојбата на стоките во царинското складиште.

III. Царински сместувалишта

Член 189

Одобрението за отворање на царинско сместувалиште (член 141 став 3 од Царинскиот закон) го дава царинарницата на барање од стопанската организација што го отвора царинското сместувалиште.

Пред издавањето на одобрението за отворање на царинско сместувалиште царинарницата формира комисија на која ѝ е задача со прегледот на зградата и просторите наменети за сместувалиште да утврди дали зградата и просторот се годни за сместување на царински стоки и дали се обезбедени услови за вршење на царинскиот надзор.

Комисијата од претходниот став ја сочинуваат: двајца царински службеници, од кои едниот е претседател на комисијата, и еден претставник на општинскиот народен одбор на чие подрачје се отвора сместувалиштето, кој мора да биде инженер или техничар од градежна струка.

Член 190

Лесно расипливи и лесно запаливи стоки, експлозивни материјали и стоки што можат да распат други стоки, не смеат да се сместуваат во ца-

рински сместувалишта, освен ако сместувалиштето не располага со специјално уредени простории за сместување на такви стоки и материјали.

Ако за сместувањето и ракувањето со некои стоки се пропишани посебни мерки, ќе се постапи и според прописите со кои се определени тие мерки.

Член 191

Увезените стоки се сместуваат во царинското сместувалиште врз основа на одобрение што го донесува царинарницата по барање од држателот на сместувалиштето.

Во барањето мораат точно да се назначат видот и количината на стоките што се сместуваат. Кон барањето се прилага и превозната исправа за стоките.

Член 192

На увезените стоки сместени во царинско сместувалиште смеат да се преземаат само дејствијата што се нужно потребни за нивното чување, и тоа само со претходно одобрение од царинарницата и во присуство на овластениот царински службеник.

Член 193

Од царинското сместувалиште стоките можат да се подигнат по извршеното царинење и по уплатата на давачките, кога стоките се враќаат во странство, се пренесуваат во друго царинско сместувалиште, во царинско складиште, царински магацин или на царински склад.

Член 194

По истекот на рокот од три месеци од членот 123 став 2 на Царинскиот закон држателот на сместувалиштето е должен на свој трошок да ги пренесе стоките во царински магацин односно на царински склад.

Со стоките од претходниот став царинарницата понатаму постапува според одредбите на чл. 124 и 126 од Царинскиот закон, како и според одредбите на овој правилник за постапката со стоките на кои им истекол рокот на лежењето.

Член 195

Стопанската организација што држи царинско сместувалиште е одговорна за сите давачки што при увозот ги товарат стоките сместени во сместувалиштето, а според нивната состојба во поглед на количината и квалитетот во моментот на внесувањето во сместувалиштето.

Член 196

Царинарницата е должна секој месец да врши преглед на состојбата на стоките во царинското сместувалиште.

IV. Консигнациони складишта

Член 197

Одобрението за отворање на консигнационно складиште го издава Управата за царини на барање од стопанската организација.

Во барањето мораат да се наведат податоци за видот, количината и вредноста на стоките што држателот сака да ги држи во складиштето, како и податоци за местото каде се наоѓа зградата односно просторијата наменета за консигнационно складиште, за материјалот од кој зградата односно просторијата е соградена и за големината на складишните и споредните простории.

Кон барањето се прилага договорот за консигнација и решението од надлежниот државен орган со кое е одобрен тој договор.

Барањето се поднесува преку царинарницата на чие подрачје треба да биде отворено складиштето.

Член 198

Врз основа на барањето од претходниот член Управата за царини може да формира комисија заради преглед на зградата односно просториите наменети за консигнационно складиште. Комисијата е должна на самото место да утврди дали предло-

жените простории се годни за сместување на консигнациони стоки и дали се обезбедени услови за вршење на царинскиот надзор.

Комисијата од претходниот став ја сочинуваат: претставник на Управата за царини, како претседател, и како членови претставник на царинарницата на чие подрачје треба да биде отворено консигнационото складиште и претставник на општинскиот народен одбор на чие подрачје се отвора складиштето, кој мора да биде инженер или техничар од градежна струка.

Член 199

Во решението со кое се одобрува отворањето на консигнационно складиште мораат да бидат наведени условите под кои на држателот му се одобрува држењето на консигнационно складиште, а особено:

- 1) да може држателот да ги држи во складиштето само оние видови стоки и до износите на вредноста според одобрениот договор за консигнација;
- 2) да е должен држателот да ја води уредно евиденцијата за царинските стоки во складиштето и тоа на начинот што ќе го пропише Управата за царини (член 143 од Царинскиот закон);
- 3) да е одговорен држателот за износот на сите давачки што при увозот ги товарат стоките сместени во складиштето, а според нивната состојба во поглед на количината и квалитетот во моментот на внесувањето во складиштето.

Член 200

Ако држателот на консигнационото складиште во кој и да било поглед не се придржува кон условите определени во решението со кое му е одобрено отворањето на складиштето, Управата за царини донесува решение за престанок на важењето на издаденото одобрение.

Управата за царини донесува решение според претходниот став и кога е држателот на складиштето бришан од надворешнотрговскиот регистар или ако престанало важењето на договорот за застапништвото.

Член 201

Пред сместувањето на стоките во консигнационото складиште држателот на складиштето ѝ поднесува на царинарницата декларација во два примерка според образецот што го пропишува Управата за царини.

Член 202

Обврската за плаќање на царината и на другите давачки за стоките сместени во консигнационото складиште настанува со денот кога стоките се продадени, подарени, дадени на послуга или употреба, или на кој и да било начин пуштени во внатрешен промет.

Држателот на консигнационото складиште е должен до секој петнаесетти ден во месецот да изврши дефинитивно царинење на стоките што од складиштето во текот на изминатиот месец се пуштени во промет од некоја од причините наведени во претходниот став.

Член 203

Покрај случаите од претходниот член, стоките можат врз основа на решение на царинарницата донесено на барање од држателот на складиштето, од консигнационото складиште да се изнесат:

- 1) ако се враќаат во странство;
- 2) ако се упатуваат во друго консигнационно складиште на истиот држател;
- 3) ако се пренесуваат во царински магацин односно на царински склад;
- 4) ако се излагаат на саеми (изложби).

V. Сместување на царински стоки во други магацини

Член 204

Магацините во кои можат да се сместат царински стоки во смисла на членот 51 став 2 од Царинскиот закон, мораат да ги исполнуваат усло-

вите неопходни за сместување на царински стоки и за обезбедување на царинскиот надзор.

Решението со кое се одобрува сместувањето на царински стоки во магацините од претходниот став го донесува царинарницата на барање од молителот. Со решението се определуваат и условите под кои се одобрува сместувањето на стоките и се наредуваат мерките на царински надзор над сместените стоки.

Член 205

Царинските стоки можат да се сместуваат и во заеднички железничко-царински магацини. Просториите за такви магацини ги определува железничката станица во спогодба со царинарницата.

Член 206

За сите давачки за стоките сместени во магацините од членот 204 на овој правилник е одговорен подносителот на барањето, а за давачките за стоките сместени во железничко-царинските магацини е одговорна железничката станица.

Глава трета

ЛЕЖАРИНА ЗА СТОКИ СМЕСТЕНИ ВО ЦАРИНСКИ МАГАЦИНИ И НА ЦАРИНСКИ СКЛАДОВИ

Член 207

На царинските стоки што лежат во царински магацин или на царински склад не се плаќа лежарина за првите три дена. Во овој срок не се засметува денот на предавањето на стоките на царинарницата.

Ако последниот ден на рокот од претходниот став паѓа во недела, во денови на државни празници или во денови кога царинарницата не работи, рокот истекува со истекот на првиот нареден работен ден.

Член 208

Ако е за стоките сместени во царински магацин односно на царински склад поднесена декларација во рокот од претходниот член, но во тој срок по поднесената декларација не е извршено пресметување на царинските и другите давачки од причина која не ја предизвикал подносителот на декларацијата, не се плаќа лежарина за сето време до денот кога е по поднесената декларација извршено пресметувањето на давачките. Денот на пресметувањето не се смета во времето за наплата на лежарината.

Ако е за стоките сместени во царински магацин односно на царински склад поднесена декларација по истекот на рокот од претходниот член, за тие стоки не се плаќа лежарина ниту за времето од денот на поднесувањето на декларацијата до денот кога е по таа декларација извршено пресметување на царината и на другите давачки, освен ако царинењето не можело да биде извршено од причина која ја предизвикал подносителот на декларацијата. Денот на поднесувањето на декларацијата се засметува, а денот кога е извршено пресметувањето на давачките не се засметува во времето за наплата на лежарината.

Член 209

Ако е во текот на царинењето на стоките сместени во царински магацин или на царински склад, поднесен приговор односно жалба (член 64 став 2 од Царинскиот закон), за таквите стоки не се плаќа лежарина ниту за времето од денот на поднесувањето на приговорот односно жалбата до денот кога на подносителот на приговорот односно жалбата му е соопштено решението дека управната постапка е окончана во негова корист. Денот на поднесувањето на приговорот односно жалбата и денот на соопштувањето на решението не се засметуваат во времето за наплата на лежарината.

Член 210

На лице што бара ослободување од плаќање на царината и на другите давачки и кое е должно од надлежните органи да прибави исправа што се

прилагаат кон барањето за ослободување, во времето за наплата на лежарината не се сметаат првите 15 дена од денот на поднесувањето на барањето за ослободување, ако е неговото барање исполнето.

Срокот од претходниот став царинарницата може во оправдани случаи да го продолжи, но најмногу за натамошните 15 дена.

Член 211

За стоките што биле привремено одземени во административно-казнената постапка поради царински прекршок, ако е постапката запрена поради тоа што дејствието поради кое е поведена постапката не претставува прекршок, не се плаќа лежарина за сето време додека на лицето против кое е водена постапката не му биде врачено решението за запирање на постапката.

Член 212

За стоките сместени во царински магацин или на царински складови, лежарината се плаќа за секој килограм бруто тежина, и тоа:

- 1) за стоките сместени во царински магацин — по 2 динара дневно;
- 2) за стоките сместени на царински склад — по 1 динар дневно.

Лежарината ја плаќа подносителот на декларацијата заедно со давачките што се плаќаат при царинењето на стоките. За стоките што лежат во царински магацин или на царински склад по уплатата на давачките, лежарината посебно се пресметува и се наплатува.

Глава четврта

ПОСТАПКА СО ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ НА КОИ ИМ ИСТЕКОЛ СРОКОТ НА ЛЕЖЕЊЕТО И СО СТОКИТЕ ОДЗЕМЕНИ ВО КРИВИЧНА ПОСТАПКА ИЛИ ВО ПОСТАПКА ПО ЦАРИНСКИ ПРЕКРШОЦИ

Член 213

По истекот на рокот за лежење на стоките во царински магацин односно на царински склад (чл. 124 и 125 од Царинскиот закон), царинарницата е должна врз основа на податоците од магацинската книга да направи список на таквите стоки.

Член 214

За преглед, мерење и проценување на стоките по списоците составени во смисла на претходниот член, царинарницата формира комисија од тројца царински службеници.

Комисијата е должна претходно да утврди дали стоките наведени во списокот им одговараат во потполност на стоките што ги примила царинарницата и ги запишала во магацинската книга. Ако утврди дека фактичната состојба на стоките во поглед на квалитетот или количината не се сложува со податоците од магацинската книга, комисијата го констатира тоа во записникот.

По тоа комисијата врши преглед, мерење и проценување на стоките, и податоците за утврдените цени ги запишува во соодветните рубрики на списокот од претходниот член.

Член 215

При утврдувањето цените на стоките, во смисла на претходниот член, комисијата ги зема предвид цените на таквите или слични стоки на домашниот пазар, по одбивање на вообичаените трошоци на работењето во трговијата.

Член 216

Царинарницата е должна да води посебен контролник на стоките на кои им истекол рокот на лежењето (образец бр. 12), за стоките за кои се составени списоци и извршен комисиски преглед, мерење и проценка.

Член 217

Царинарницата може да му одобри на лице на кое гласи превозната односно преносната исправа

стоките што се комисиски прегледани, премерени и проценети според членот 214 од овој правилник, да ги подигне при претходно царинење, сè додека за таквите стоки не биде распишана јавна продажба.

Ако стоките не бидат продадени на првата јавна продажба, царинарницата може да дозволи подигање на стоките во смисла на претходниот став сè до објавувањето на новата јавна продажба.

Во случаите од претходните ставови лицето што ги подига стоките е должно да ги плати и сите трошоци што ги имала царинарницата околу држењето, чувањето, превозот и процената на стоките, околу објавувањето на јавната продажба, како и другите трошоци во врска со тие стоки.

Член 218

Кога решението за царинскиот прекршок ќе стане правосилно, царинарницата составува список на одземените стоки, во кој се внесуваат податоците за стоките од записникот за прегледот, мерењето и процената составен според членот 236 од овој правилник. Тој список ѝ се предава заедно со стоките на комисијата за продажба на стоки определена во смисла на членот 219 од овој правилник.

На начинот од претходниот став ќе постави царинарницата и со стоките одземен со правосилна пресуда односно решение поради кривично дело од чл. 144 до 147 на Царинскиот закон.

Член 219

Продажбата на стоки на кои им истекол рокот на лежењето и на стоки одземен по царински прекршоци, ја врши царинарницата кај која се наоѓаат стоките, врз основа на списоците по кои е извршен прегледот, мерењето и проценувањето на стоките (чл. 214 и 218), по пат на комисија што ја формира управникот на царинарницата од тројца царински службеници.

Управата за царини може да определи продажбата на стоките да се изврши во некое место надвор од седиштето на царинарницата или стоките да ѝ се упатат на друга царинарница заради продажба, ако смета дека таму ќе се постигне поповолна цена.

Член 220

Продажбата на стоките се врши по пат на јавно наддавање.

Продажбата треба да се објави во дневниот печат, и тоа најдоцна на 10 дена пред денот на јавното наддавање.

Објавата за продажбата по пат на јавно наддавање треба да содржи податоци за видот и количината на стоките, за денот, часот и местото на наддавањето и за почетните цени на стоките. Продажбата ја објавува царинарницата кај која се врши продажбата.

Во јавното наддавање можат да учествуваат сите физички и правни лица што според важечките прописи можат да набавуваат стоки што се продаваат.

Управата за царини може да определи продажбата на стоките да се изврши и по пат на собирање на писмени понуди.

Член 221

На јавното наддавање стоките можат да се продаваат поединечно или, ако се во прашање стоки од ист вид, по мерка односно количина.

Со процена утврдената вредност на стоките служи како почетна цена за наддавање.

Во поглед на стоките што се продаваат, јавното наддавање се заклучува ако ни по третата покана не е понудена повисока цена.

Член 222

Првото јавно наддавање може да се одржи само ако во него учествуваат најмалку тројца понудувачи.

Ако првото јавно наддавање не успее, се закажува повторно јавно наддавање, кое може да се

одржи и со двајца учесници. Повторното јавно наддавање се објавува на ист начин како и првото, со тоа што во објавата се назначува дека е тоа повторно јавно наддавање.

Ако комисијата што раководи со јавното наддавање, врз основа на текот на второто јавно наддавање, заклучи дека стоките ниту на тоа наддавање не ќе можат да се продадат по определената почетна цена, таа може да ја намали цената на стоките, но најмногу до две третини од почетната цена.

Ако стоките не се продадат ниту на повторното јавно наддавање, продажбата може да се изврши по пат на непосредна погодба.

Член 223

Ако Управата за царини определила продажбата на стоките да се изврши по пат на собирање на писмени понуди, царинарницата објавува продажба на стоки по пат на собирање на писмени понуди. Во објавата, покрај податоците за стоките од членот 220 став 3 на овој правилник, се означува денот до кој треба да се достават писмените понуди, како и денот и часот определен за отворање на пристигнатите понуди.

На денот и часот што се определени за отворање на писмените понуди, комисијата пристапува кон отворање на понудите. Понудите се отвораат по редот по кој ѝ стигнале на царинарницата.

Подносителите на писмените понуди можат и лично да присуствуваат при отворањето на понудите.

Како најповолна се смета онаа понуда со која е понудена највисока цена.

Продажбата на стоки по пат на собирање на писмени понуди може да се изврши само ако се ставени најмалку три понуди.

Ако ни еден од понудувачите не понудил цена повисока од почетната, царинарницата за таквите стоки распишува продажба по пат на јавно наддавање и понатаму постапува според чл. 220 до 222 на овој правилник.

Член 224

Пред почетокот на продажбата, било таа да се врши по пат на јавно наддавање или по пат на собирање на писмени понуди, понудувачите се должни да положат кауција во износ од 10% од проценетата вредност на стоките.

Подносителите на писмените понуди се должни кон понудата да приложат исправа за положената кауција, а учесниците во јавното наддавање мораат таквата исправа да ѝ ја предадат на комисијата за продажба, пред почетокот на наддавањето. Како исправа за положената кауција служи потврдата или гарантното писмо на банката.

Учесниците во јавното наддавање можат да положат кауција и во готови пари кај царинарницата што ја врши продажбата.

Објаснението за начинот на полагањето на кауцијата ќе се внесе и во објавата за продажбата на стоките по пат на јавно наддавање или по пат на собирање на писмени понуди.

Член 225

За секоја продажба на стоки по пат на јавно наддавање или по пат на собирање на писмени понуди, се води записник, во кој се внесуваат податоци за стоките што се предмет на продажбата, за почетната цена на стоките, за учесниците на наддавањето односно за подносителите на писмените понуди, за ставените понуди, за постигнатата продажна цена и за купувачот.

Записникот за јавната продажба го потпишуваат членовите на комисијата и присутните понудувачи.

Записникот од претходниот став се излага на огласната табла на царинарницата во срок од 3 дена од денот на завршената продажба и мора да биде изложен 8 дена од денот на истакнувањето.

Член 226

Учесниците во јавното наддавање и подносителите на писмените понуди можат на царинарницата да ѝ поднесат приговор против работата и постап-

ката на комисијата што ја спровела јавната продажба, и тоа во рок од 8 дена од денот на истакнувањето на записникот.

По поднесениот приговор царинарницата донесува решение.

Член 227

По истекот на рокот во кој записникот за извршената продажба мора да стои истакнат на огласната табла на царинарницата, односно по извршеноста на решението донесено по приговорот од членот 226 на овој правилник, царинарницата донесува решение за распоредот на износот добиен со продажбата во смисла на членот 126 став 2 односно членот 169 од Царинскиот закон.

Член 228

Купувачот е должен стоките купени по пат на јавно наддавање или врз основа на писмена понуда, да ги преземе во рок од 10 дена од денот на окончувањето на постапката за продажба, откако претходно ќе ја уплати куповната цена.

Ако купувачот во рокот од претходниот став не ја уплати куповната цена, положената кауција се внесува во сојузниот буџет како вонреден приход, а стоките се излагаат на повторна јавна продажба.

Член 229

Стоките одземени во административно-казнена постапка поради царински прекршоци или во кривична постапка поради дела од чл. 144 до 147 на Царинскиот закон, можат да се продадат дури кога решението односно пресудата ќе стане извршена, освен ако се во прашање лесно расипливи стоки и добиток.

Член 230

Управата за царини може, со претходна согласност од сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, да одлучи стоките одземени врз основа на решение за царински прекршок или на судска пресуда односно решение, да му се отстапат непосредно на државен орган или установа, со наплата на вредноста определена по комисијски пат во смисла на членот 236 од овој правилник.

Глава петта

ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА НАНЕСЕНА НА ПАТНИЦИТЕ СО МЕРКИТЕ НА ЦАРИНСКИ НАДЗОР

Член 231

Патникот на кој со мерките на царински орган преземени во смисла на Царинскиот закон му е нанесена материјална штета (член 132 од Царинскиот закон) може да поднесе барање за надоместок на штетата. Барањето ѝ се поднесува на царинарницата чиј службеник ја наредил мерката со која е нанесена штетата.

Во барањето од претходниот став треба да се наведе кој царински службеник, кога, на кое место и каква штета му нанесол на подносителот на барањето. Кон барањето треба да се приложат исправите со кои се докажува правото на надоместок односно височината на штетата, а ако подносителот на барањето нема таква исправа, тој е должен да ги наведе сведоците и другите докази со кои го докажува основот и височината на штетата.

Член 232

Царинарницата на која ѝ е поднесено барањето, го сослушува службеникот кој според наводите во барањето му нанесол на патникот материјална штета, изведува и други докази (сослушување на сведоци, вештаци и сл.) врз кои подносителот на барањето се повикува, па сите описи со своето мислење ѝ ги доставува на Управата за царини.

Член 233

По барањето решението го донесува Управата за царини.

Управата за царини може непосредно или преку надлежната царинарница да ја дополни испит-

ната постапка со сослушување на оштетениот, сведоците и вештаците, и да спроведе и други дејствија според одредбите на Законот за општата управна постапка.

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНА ПОСТАПКА

Член 234

По откривањето на царински прекршок царинскиот службеник составува записник.

Во записникот за царинскиот прекршок се внесуваат следните податоци:

1) фамилијарно и родено име на сторителот на прекршокот, негова адреса, а ако е сторителот странец или домашно лице што заминува во странство или се враќа од странство — и број на патната исправа и назив на органот што ја издал исправата;

2) точен опис на дејствието со кое е сторен прекршокот, со податоците за местото, времето и другите околности;

3) опис на стоките со кои е извршен прекршокот, по видот, количината и по другите ознаки.

Член 235

Кога ќе го добие записникот составен во смисла на претходниот член, царинарницата цени дали со записникот утврденото дејствие претставува царински прекршок. За таа цел таа може претходно да го сослуша извршителот на прекршокот и лицето што го открило прекршокот, а ако е потребно — и другите сведоци.

Ако царинарницата смета дека извршеното дејствие претставува прекршок според одредбите на Царинскиот закон, таа донесува наредба за поведување административно-казнена постапка против сторителот.

Во наредбата за поведување на постапката царинарницата одлучува за привремена постапка со стоките со кои е сторен прекршокот. Ако одлучи стоките привремено да се одземат од сторителот на прекршокот, таа издава потврда за одземањето на стоките.

Ако во текот на постапката се утврди дека во извршувањето на прекршокот учествувале и други лица, царинарницата издава наредба за поведување постапка и против тие лица.

Член 236

Веднаш по привременото одземање на стоките со кои е сторен царинскиот прекршок односно кривичното дело од чл. 144 до 147 на Царинскиот закон, царинарницата врши преглед, мерење и проценување на стоките и ги пресметува редовните давачки со кои се оптоварени стоките.

Прегледот, мерењето и проценувањето го врши комисија од тројца царински службеници што ќе ги определи управникот на царинарницата.

При проценувањето се применува одредбата на членот 215 од овој правилник.

Член 237

Ако како предмет на прекршокот се одземени лесно расипливи стоки или добиток, царинарницата таквите стоки или добиток веднаш ги продава и со продажбата добиените пари ги чува како депозит до окончувањето на постапката.

Продажбата на стоките или добитокот од претходниот став се врши по пат на јавно наддавање, со тоа што оваа продажба се објавува на начинот вообичаен во местото во кое се врши продажбата.

Член 238

Стоките со кои е извршен царинскиот прекршок и кои царинарницата привремено ги одзела се запишуваат во уписникот на одземените предмети врз основа на податоците од записникот за прегледот, мерењето и процената.

Таквите стоки царинарницата ги чува во одвоени простории на царинскиот магацин. На секој колет се означува бројот под кој се запишани стоките во уписникот, како и фамилијарното и роденото име на лицето против кое се води административно-казнената постапка во врска со тие стоки.

Член 239

Ако царинарницата смета дека дејствието на обвинетиот има обележје на кривично дело од чл. 144 до 147 на Царинскиот закон, таа му поднесува пријава на надлежниот јавен обвинител (член 137 од Законот за кривичната постапка).

Кон пријавата се прилага и заверен препис од записникот за царинскиот прекршок (член 234), како и заверени преписи на записниците за сослушувањето на сторителот на прекршокот и на сведоците.

Член 240

Во административно-казнена постапка поради царински прекршок против правно лице, царинарницата го сослушува и овластениот претставник на правното лице.

Член 241

Стоките со кои е извршен царински прекршок за кој според одредбите на Царинскиот закон е пропишано одземање на стоките со кои е извршен прекршокот се одземаат од притежкителот кај кого ќе се најдат, без оглед како тој до нив дошол, освен случаите од членот 163 став 3 на Царинскиот закон.

Ако лицето од кое се одземени стоките не е сопственик на тие стоки, решението за прекршокот му се доставува на сопственикот ако е тој познат.

Член 242

Вредноста на стоките што во постапката не се пронајдени или што во смисла на членот 163 став 3 од Царинскиот закон се сметаат непронајдени, царинарницата ја утврдува комисијски, врз основа на податоците за стоките со кои располага и цената на таквите или слични стоки на домашниот пазар.

Член 243

Ако е во административно-казнената постапка поради царински прекршок донесено правосилно решение за запирање на постапката поради тоа што дејствието не претставува царински прекршок, царинарницата му ги враќа стоките на лицето од кое се одземени, откако во поглед на нив ќе ја спроведе редовната царинска постапка. Ако се стоките продадени, на лицето од кое се одземени му се врачува паричниот износ добиен со продажбата на стоките по наплатата на царината и на другите давачки.

Член 244

Кога царинарницата ќе ги заврши сите дејствија во постапката потребни за потполно утврдување на состојбата на фактите, списите на предметот ѝ ги доставува на комисијата за царински прекршоци, заради донесување првостепено решение.

Претседателот на комисијата за царински прекршоци во царинарницата му дава на еден член на комисијата да ги проучи списите на предметот и на седницата на комисијата да биде известител по тој предмет.

Комисијата за царински прекршоци може да ѝ ги врати списите на предметот на царинарницата, заради дополнително утврдување на фактите што во постапката не се утврдени или се непотполно утврдени.

Член 245

Кога известителот ќе го заврши проучувањето на списите на предметот, претседателот на комисијата закажува седница заради донесување решение за прекршокот.

На седницата на комисијата мораат да бидат присутни сите тројца членови.

По извештајот на членот на комисијата — известителот, комисијата решава и донесува одлука.

Со работата на комисијата раководи претседателот.

Член 246

Комисијата за царински прекршоци води записник за решавањето, во кој се запишуваат: датумот на одржаната седница, имињата на членовите на

комисијата и на записничарот, ознаката на предметот за кој се решава, кратки податоци за текот на решавањето и содржината на донесената одлука.

Во записникот се внесува и одвоеното мислење на членови на комисијата, ако одлуката не е донесена едногласно.

Ако комисијата на истата седница решава за повеќе предмети, за секој предмет се води посебен записник.

Ако нема записничар, записникот за решавањето го води еден од членовите на комисијата.

Член 247

Решението на комисијата го потпишува претседателот.

Кога решението ќе биде потпишано, комисијата ѝ ги враќа на царинарницата списите на предметот со потребен број примероци на решението на понатамошна постапка.

Член 248

Во второстепената постапка пред Комисијата за царински прекршоци во Управата за царини согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 244 до 247 на овој правилник.

Глава седма

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 249

Постојните царински складишта и царински сместувалишта се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој правилник во срок од три месеци од денот на неговото влегување во сила.

По исклучок, Претпријатието за луки и складишта — Риека, е должно да ги ослободи своите царински складишта од стоките што во нив се зацекнале, а кои според членот 177 став 1 на овој правилник не можат да се држат во такви складишта, најдоцна до 3 декември 1960 година.

Член 250

Обрасците бр. 1 до 12, што се наведени во одделни одредби на овој правилник, отпечатени се кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 251

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

- 1) Правилникот за извршувањето на Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/49, 91/49, 105/49 и 27/58);
- 2) Правилникот за вршење царински надзор на Дунав („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 61/50);
- 3) Правилникот за царинското постапување со сувоземни моторни возила во меѓународниот патнички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52, 9/57 и 13/58);
- 4) Правилникот за отворање консигнациони складишта на странски стоки и за царинскиот надзор над стоките сместени во овие складишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/52);
- 5) Наредбата за постапување со стоките одземени по царинските прекршоци и со стоките на кои им поминал рокот на лежањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52 и 10/58);
- 6) Наредбата за определување износите на лежарината за стоките што се наоѓаат во царински магацини и царински стоваришта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/58).

Член 252

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 15577/1-60

8 јули 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

ПОСТАПКА СО ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ СТОКИ

Реден број	Превозно средство	Број на превоз-ната исправа	К О Л Е Т И				НАЗИВ НА СТОКИТЕ	Увозни или извозни стоки	СОПСТВЕ-НИК НА СТОКИТЕ	Сместени во па-рински магацин или на магацин (број на магацин, књига)	Сместени во паринско складовиште, пар, сместувал-иште или консигна-циско складовиште (број и датум на решението од-носно потврдата)	Уплатени до друга царинар-ница			Забелешка
			број	форма	марка	нумера						број	назив на царинар-ницата	возач	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															

VSP — 10057

Примопредавањето на стоките од редниот број _____ до редниот број _____ извршено е на _____ 19____ година во _____ часот, кога е најдена исправна состојбата. За неисправноста се прилага записник бр. _____ од 196____ година.

Предавател,

Примател,

Образец бр. 3 (член 17 од ЦП)
(формат: 353 × 333 мм)

КОНТРОЛНИК НА ЦАРИНСКИТЕ ПРИЈАВИ ЗА УВОЗ И ПРОВОЗ НА СТОКИ

[illegible]

ЦАРИНАРНИЦА

ВО _____

Образец бр. 4 (член 60 од ЦП)
(формат: 500 × 353 мм)
(пресвиткан: 250 × 353 мм)

МАНИФЕСТ ЗА БРОДОВИ И ВОЗДУХОПЛОВИ

Име на бродот — воздухопловот и сопственик _____

Лука — пристаниште и земја на припадност —————

Носивост _____ тони.

Манифестот е примен и заведен во контролникот на манифестите под бр. _____ од _____ 196— година

(M. II.)

Царински службеник.

Вишкот на прехранбени продукти над потребата за време на задржувањето на бродот — воздухопловот во луката — пристаништето, ставен е под царинска плomba.

(M. II.)

Царински службеник,

Потпишаниот _____ запovedник на бродот — воздухопловот пријавува дека на бродот — воздухопловот ги има долу наведени стоти и гарантира за точноста на овој манифест и за неговата согласност со соодветните службени исправи.

Царински исправи или товарници		К о л е т и				Бруто тежина	Потекло на стоките	Лука --- пристаниште на натоварот	Земја на определувањето	Назив на стоките	Забелешка	Прехрабени продукти, потовски материјали и други потреби за потгон што не се внесени во инвентарот на бродот		Забелешка на царинскиот службеник
Назив	Број	Датум	Број	Форма	Марка							Нумера	Вид	
А.														
Прехран. продукти:														
Брашно пченично														
Брашно														
Грав														
Компир														
Кромид														
Ориз														
Свежо месо														
Суво месо														
Сладина														
Црвен пипер														
Црн пипер														
Сол														
Тесто														
Маст														
Масло за јадење														
Конзерви за јадење														
Шеќер														
Кафе														
Чај														
Тутун														
Вино														
Ракија														
Пиво														
Хартија														
Цигари														
Кибрити														
Б.														
Потгон. материјали:														
Јаглен														
Нафта														
Бензин														
Уље за подмакув.														

Вкупно:

Бројна состојба на посадата _____; патници: _____

Багажот предаден на превоз: број колети: _____ во тежина: _____ кг

Заповедник,

, во _____

Образец бр. 8 (член 165 од ЦП)
(формат: 420×297 мм)

КОНТРОЛНИК НА ПРИВРЕМЕНО УВЕЗЕНИТЕ ОДНОСНО ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ

Ред. бр.	Царинска декларација		Привремен увоз или извоз	Увозник — извозник	Решение на царинарницата (број и датум)	Вид на стоките	Колети				Тежина	Земја на потеклото	Земја на намената	Срок за враќање	Забелешка
	Број	Датум					Број	Форма	Марка	Нум.					

Образец бр. 9 (член 168 од ЦП)
(формат: 333×353 мм)

ЦАРИНСКА ПРИЈАВА ЗА САОМСКИ СТОКИ

Реден број	Форма	Марка	Нумера	Тежина		Вредност на стоките		НАИМЕНУВАЊЕ НА СТОКИТЕ	Каде и по кој документ се изнесени стоките од саемот	Забелешка
				Бруто	Нето	во странска валута	во динари			

Заверува царински службеник:

За точноста на податоците одговара подносител на пријавата:

Образец бр. 10 (член 168 од ЦП)
(формат: 297×210 мм)

КОНТРОЛНИК НА ЦАРИНСКИТЕ ПРИЈАВИ ЗА САОМСКИ СТОКИ

Реден број	Претпријатие што поднесло пријава	Од каде се стигнати стоките на саемот	По кој документ	Каде се отпремени стоките од саемот	Забелешка

478.

Врз основа на чл. 24 и 54 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 52/58, 47/59 и 27/60), точката 1 став 3, точката 3 став 2 и точката 14 од Одлуката за нормите на придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59 и 27/60), во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, а по претходно прибавеното мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 1

Во Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/60 и 21/60) по членот 17 се додава нов член 17а, кој гласи:

„Член 17а

Од личниот доход на работниците во редовен односно постојан работен однос, остварен за работа на селскостопански дејности во самостојна установа, се пресметуваат и се плаќаат редовните придонеси од личниот доход според одредбите на членот 15 односно чл. 16 и 17 од овој правилник.

Од личниот доход на работниците во редовен односно постојан работен однос со самостојна установа што вршат селскостопанска и неселскостопанска дејност во таа установа, како што се раководници, стручни и помошни работници, чии лични доходи се утврдени според Законот за работните односи, се пресметуваат редовните придонеси од личниот доход од работен однос по нормите од членот 15 односно чл. 16 и 17 на овој правилник.“

Член 2

Во членот 31 став 2 по зборовите: „освен на“ се додаваат зборовите: „самостојните установи за нивната селскостопанска дејност.“

Член 3

Во членот 62 се додава нов член 62а, кој гласи:

„Член 62а

Придонесот за социјално осигурување по дополнителната општа норма од 2% од точката 13а на Одлуката за нормите на придонесот за социјално осигурување, го пресметуваат и го плаќаат исплатителите на личните доходи од чл. 8, 31 и 39 на овој правилник врз личните доходи на работниците за 1960 година, и тоа:

1) стопанските организации и другите исплатители на личниот доход од членот 8 на овој правилник — врз вкупниот (брuto) износ на исплатените лични доходи од кои го пресметуваат и го плаќаат придонесот за социјално осигурување по општата норма од 22% или 20%, т. е. според членот 12 или 13 односно членот 15 или 16 на овој правилник.

Стопанските организации што обврските спрема општествената заедница ги извршуваат во паушални износи, го пресметуваат придонесот за социјално осигурување по дополнителната општа норма од 2% спрема паушалните основици според кои го пресметуваат придонесот за социјално осигурување по нормата од 22% или по нормата од 20%;

2) станбената заедница, нејзините установи или сервиси што ги пресметуваат редовните придонеси од личниот доход на работниците спрема остварените лични доходи на работниците според точката 6 од Наредбата за паушалните износи на придонесите од личниот доход на лицата запослени во станбените заедници и во станбените задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59) — од износите на исплатените лични доходи од кои го пресметуваат и редовниот придонес за социјално осигурување по нормата од 22%;

3) државните органи и самостојните установи и други исплатители од членот 31 на овој правилник — врз вкупниот нето износ на исплатените плати и другите примања од членот 32 на овој правилник, врз кој го пресметуваат придонесот за социјално осигурување по нормите од чл. 30 и 34 на овој правилник, наголемен со износот на пресметаните редовни придонеси од личниот доход врз овие исплати.

Самостојните установи во поглед на селскостопанската дејност го пресметуваат придонесот за социјално осигурување по општата дополнителна норма од 2% како стопанските организации;

4) приватните работодавци од членот 39 на овој правилник — врз вкупниот (брuto) износ на исплатените лични доходи и врз износот на придонесот за социјално осигурување што го поднесува самиот работодавец според членот 43 став 2 од овој правилник.

Исплатителите на личниот доход не пресметуваат придонес за социјално осигурување по дополнителната општа норма од 2% врз исплатените лични доходи од кои пресметуваат придонеси за социјално осигурување во паушални износи.

Придонес за социјално осигурување по дополнителната општа норма од 2% не се пресметува и не се плаќа на исплатените износи според членот 23 став 3, чл. 24 и 27 став 3, членот 29 став 2 и чл. 37 и 45 од овој правилник, како ниту на другите исплати од кои не се пресметува придонес за социјално осигурување по општата норма од 22% односно од 20%.

Придонесот по дополнителната општа норма од 2% од ставот 1 на овој член не се пресметува и не се плаќа од личниот доход на одделен работник, туку исплатителот на личниот доход го пресметува врз вкупната основица утврдена според тој став и го плаќа од истите средства од кои ги исплатува и личните доходи врз кои е пресметан овој придонес. Приватен работодавец овој придонес го плаќа од свои средства.

Уплатата на придонесот пресметан по дополнителната општа норма од 2% според претходните ставови на овој член се врши на посебна сметка кај банката кај која се уплатува и придонесот за социјално осигурување пресметан по општите норми.

Во поглед на рокот за уплата на износот на придонесот пресметан според претходните ставови на овој член врз личните доходи исплатени по влегувањето во сила на овој правилник согласно ќе се применуваат одредбите на членот 69 од овој правилник.

Износот на придонесот од ставот 1 на овој член пресметан врз личните доходи исплатени за време од 1 јануари 1960 година до денот на влегувањето во сила на овој правилник, ќе се уплати најдоцна во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој правилник.

На неблагоприятно извршените уплати на придонесот од ставот 1 на овој член согласно ќе се применуваат одредбите на членот 70 од овој правилник.

На личните доходи исплатени во 1960 година, кои се однесуваат на поранешните години, нема да се пресметува ниту да се плаќа придонес од ставот 1 на овој член, додека на личните доходи, кои се однесуваат на 1960 година, придонесот од ставот 1 на овој член ќе се пресметува и ќе се плаќа и ако бидат исплатувани по истекот на таа година.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и во целата 1960 година.

Бр. 12-18737/1
30 јули 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансите,
Никола Минчев, с. р.

479.

Врз основа на членот 55 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 52/59), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ

1. Во Наредбата за определување на занаетчиските стопански организации што се занимаваат со вршење на занаетчишки и градежно-занаетчишки услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/59 и 9/59) во точката 1 одредбата под 22 се менува и гласи:

„22) бојаписка, хемиско чистење и печатење на текстил.“

Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи:

„Како занаетчишки стопански организации од ставот 1 под 9 на оваа точка (занаетчишки автомеханичарски претпријатија и дуќани) се сметаат и сервисите и ремонтните претпријатија и дуќани за техничко одржување и поправка на друмски моторни и приклучни возила, трактори и земјоделски машини. Ако овие стопански организации се занимаваат со изработка на автокаросерии, автоделови и други делови не само за употреба при поправката на друмски моторни и приклучни возила, трактори и земјоделски машини, туку и за продажба, тие не се сметаат за занаетчишки стопански организации во смисла на одредбата на ставот 1 од оваа точка, туку за металопреработувачки организации.“

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1961 година.

Бр. 12—18671/1
28 јули 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

480.

Врз основа на членот 70 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60 и 19/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство, сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО ОД РОДОТ НА 1961 ГОДИНА

1. На задружните организации, земјоделските стопанства, селанските работни задруги и економите им се обезбедуваат цените за житото од родот на 1961 година, и тоа за:

	Дин./кг
пченица — — — — —	36
'рж — — — — —	33
пченка, јачмен и овес — — —	31

2. Цените од претходната точка се подразбираат франко вагон на натоварната станица на продавачот, или франко магацин на железничката станица на продавачот, или франко магацин на мелница, и тоа за житото зрело, здраво, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, способно за човечка односточна храна, незаразено со житни болести или штетници и од следниот квалитет:

1) пченица — 76 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

2) 'рж — 70 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

3) јачмен (освен пиварскиот) — 53 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

4) овес — 43 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

5) пченка во зрно — сува, со 14% влага и до 2% дефектни зрна.

3. Ако житото има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во претходната точка, определената цена се зголемува или се намалува за 0,50% за секој килограм повеќе или помалку хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид.

Ако житото има поголем или помал процент уродица, нечистотија или влага од оној што е предвиден во претходната точка, определената цена ќе се намали или ќе се зголеми во односот 1:1 за секој процент повеќе или помалку уродица, нечистотија или влага. Дропките се земаат предвид. Кршените зрна под половината се сметаат во уродица.

На пченицата што има помала хектолитарска тежина од 74 кг, или има уродица и нечистотија повеќе од 5%, не се применуваат одредбите од оваа наредба.

Ако пченицата, 'ржта, јачменот и овесот имаат процент на влага до 14%, а пченката — до 14,5%, намалување на определената цена во смисла на ставот 2 од оваа точка се врши само поради поголем процент на влага.

Дирекцијата за исхрана може по исклучок да презема пченица, 'рж, јачмен и овес и со поголем процент на влага од 14%, а пченка — од 14,5%, со тоа што определената цена ќе се намали и поради зголемениот процент на влага и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор меѓу организациите од точката 1 на оваа наредба и Дирекцијата за исхрана.

За сметливост на житото во посилен степен, како и за замачкано и извалкано жито ќе се одбива до 5% од определената цена.

4. Се обврзува Дирекцијата за исхрана да ги купува по цените и со условите од оваа наредба сите количини на пченица, 'рж, јачмен, овес и пченка од родот на 1961 година што ќе ѝ ги понудат заради продажба задружните организации, земјоделските стопанства, селанските работни задруги и економите.

5. Дирекцијата за исхрана и стопанските организации од точката 1 на оваа наредба ги регулираат со договор сроковите за преземање и другите услови за испорака од претходната точка.

Дирекцијата за исхрана е должна житото што ќе ѝ го стави продавачот на располагање со цел за испорака да го преземе во срок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Ако Дирекцијата за исхрана не го преземе житото во овој срок, таа е должна да му ги признае на продавачот трошоците на складирањето за непреземеаните количини, сметајќи ги тие трошоци од истекот на рокот во кој Дирекцијата била должна да го изврши преземањето.

6. Дирекцијата за исхрана може да овласти одделни земјоделски организации да купуваат жито за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа наредба.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4552
28 јули 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стокониот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

481.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58, 29/58 и 26/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА**ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО**

1. Стопанските организации ќе ја продаваат пченицата, пченката, јачменот (освен пиварскиот), овесот и прекрупата во прометот на големо и во прометот на мало по калкулативни цени.

Калкулативните цени се формираат на тој начин што на набавната цена се додаваат трошоците на превозот и трошоците на трговијата.

Трошоците на трговијата на големо ги определува републичкиот државен секретаријат за стоковен промет, а трошоците на трговијата на мало — органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет.

2. Претпријатијата за увоз и извоз на жито ќе ја продаваат увезената пченица и 'рж по цената што ќе ја утврдат во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет.

Пресметувањето на разликата меѓу набавната цена на увезената пченица и 'рж и продажната цена утврдена во смисла на одредбата од претходниот став се врши преку посебна сметка кај Народната банка, на начинот што ќе го пропише сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите.

3. Производителските и трговските стопански организации ќе ги формираат продажните цени на пченичното, 'рженото и пченкарното брашно калкулативно, со тоа што републичкиот државен секретаријат за стоковен промет ги определува трошоците на прометот на големо, а, во согласност со републичкиот орган на управата надлежен за работите на индустријата — трошоците на производството (меларината).

Ако набавните цени на брашното со оглед на изворите на набавката и местото на производството се различни, стопанските организации од претходниот став формираат просечни продажни цени за одделни видови брашно.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, републичкиот државен секретаријат за стоковен промет, во согласност со републичкиот орган на управата надлежен за работите на индустријата, може да ги определи трошоците на производството на брашно (меларината) и трошоците на прометот на брашно на големо во еден износ.

4. Малопродажните цени на пченичното и 'рженото брашно и малопродажните цени на лебот од пченично и 'ржено брашно ги формираат трговските и пекарските претпријатија и дуќани калкулативно, со тоа што советот на околинскиот народен одбор надлежен за работите на стоковниот промет ги определува највисоките трошоци на прометот на мало и највисоките трошоци на печењето на леб.

5. Цените на житото формирани на начинот пропишан со оваа наредба важат за квалитетот предвиден со прописите за гарантираните цени на житото од родот на 1961 година.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за продажните цени на житото и на производите од жито („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58 и 4/59).

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4550

28 јули 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

482.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60 и 19/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за земјоделство и шумарство, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ШЕКЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1960 ГОДИНА**

1. Во Наредбата за определување на цените на шеќерна репка од родот на 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/59) по точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Производителските организации што се занимаваат со производство на шеќер (фабриките за шеќер) можат со земјоделските производителски организации и со индивидуалните производители непосредно да се спогодат за количините и времето за испорака на шеќерната репка. За шеќерната репка испорачана од 10 до 31 август, фабриките за шеќер се должни да договорат дека непосредно на земјоделските производителски организации и на индивидуалните производители ќе им платат премија за секои 100 килограми испорачана шеќерна репка, и тоа: 125 динари за шеќерната репка предадена од 10 до 15 август, 100 динари за шеќерната репка предадена од 16 до 20 август, 50 динари за шеќерната репка предадена од 21 до 25 август и 25 динари за шеќерната репка предадена од 26 до 31 август 1960 година.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4551/1

28 јули 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

483.

Врз основа на членот 64 став 6 и членот 70 став 1 точка 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60 и 19/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА**ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПРОМЕТ НА ОТПАДОЦИ**

1. Со промет на отпадоци можат да се занимаваат само претпријатијата што за предмет на работењето го имаат исклучиво прометот на производи од трговската струка „отпадоци“.

Со прометот на отпадоци можат да се занимаваат и други стопански организации но само како комисионери на претпријатијата од претходниот став.

2. Претпријатијата за промет на отпадоци не можат да им продаваат отпадоци на други претпријатија за промет на отпадоци.

По исклучок од одредбата на претходниот став, претпријатијата за промет на отпадоци што немаат соодветна опрема и уреди за класирање и сортирање на отпадоци можат отпадоците да им ги продаваат на други претпријатија за промет на отпадоци што таква опрема и уреди имаат.

3. По влегувањето во сила на оваа наредба претпријатијата за промет на отпадоци можат да ги продаваат и запасите на производи од други трговски струки, што кај нив се затечени на денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1961 година.

Бр. 4253
20 јули 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

484.

Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за прометот на жито и на преработки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58, 29/58 и 26/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите, сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ТРИЦИТЕ И УРОДИЦАТА

1. Упатството за начинот на пресметување на највисоките продажни цени на триците и уродицата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4549
25 јули 1960 година
Белград

Државен секретар
за работите на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

485.

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58, 23/58 и 14/59), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 7/60, 9/60, 17/60, 20/60, 21/60, 23/60, 25/60, 26/60 и 31/60) во точката I оддел А во гранката 120 — Хе-

миоска индустрија, текстовите на редните броеви 16 и 18 се менуваат и гласат:

- „16. Смоли и восоци:
а) пчелин восок — — — — — 1,30
б) вештачки смоли — — — — — 1,70
в) друго — — — — — 1,00
18. Помощни средства за текстил и кожа:
а) сулфурирани масла — — — — — 1,50
б) друго — — — — — 1,20“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз склучени од тој ден.

П. бр. 1856
29 јули 1960 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

486.

Врз основа на точ. 1 и 3 од Одлуката за овластувањето за пропишување услови за употреба на отпадоци, одделни метали и нивни легури за определени цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА БАКАР, НЕГОВИ ЛЕГУРИ И НИВНИ ОТПАДОЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ

1. Бакар, негови легури и нивни отпадоци не смеат да се употребуваат:
- 1) за изработка на градежни окови и прибор;
- 2) за производство на свиткан намештај и на окови за намештај;
- 3) за производство на каросерии за друмски и шински возила;
- 4) за производство на голи бакарни јажиња за водови за пренос на електрична енергија;
- 5) за изработка на локомотивски ложишта и спрегници, освен за ремонт на постојните локомотиви;
- 6) за покривање покриви, за изработка на скалишта и огради во градежништвото, освен за поправка на постојните згради од општ интерес и на историски споменици;
- 7) за производство на расветни тела и нивни арматури;
- 8) за изработка на окови, прибор, скалишта и расветни тела и нивни арматури, потребни за уредување внатрешни простории на пловни објекти и бродови за внатрешна и малокрајбрежна пловидба.

2. Електролитен бакар не смее да се употребува:
- 1) за изработка на месингани шипки за потрошувачка во земјата, освен за изработка на „месингани шипки 72“ и специјални месингани шипки;
- 2) за производство на бакарни легури од типот на црвен лив.

3. Претпријатијата што се занимаваат со изработка на производи од точката 1 под 1 и 8 на оваа наредба можат да употребуваат бакар, негови легури и нивни отпадоци за изработка на тие производи уште шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

4. Стопанска организација што ќе употреби бакар, негови легури или нивни отпадоци противно на одредбите на оваа наредба, ќе се казни за прекршок со парична казна до 100.000 динари, а ако прекршокот го сторила од материјална заинтересираност — со парична казна до 500.000 динари.

За дејствието од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна до 20.000 динари, а ако е истото сторено од материјална заинтересираност — со парична казна до 100.000 динари,

5. Граѓани што во вршењето на стопанска дејност ќе употребат бакар, негови легури или нивни отпадоци противно на одредбите од оваа наредба, ќе се казнат за прекршок со парична казна до 20.000 динари, а ако прекршокот го сториле од материјална заинтересираност — со парична казна до 100.000 динари.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4153

18 јули 1960 година

Белград

Секретар
за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

487.

Врз основа на точ. 1 и 3 од Одлуката за овластувањето за пропишување услови за употреба на отпадоци, одделни метали и нивни легури за определени цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на стокониот промет, Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА НА ОТПАДОЦИ ОД БАКАР И НЕГОВИ ЛЕГУРИ

1. Како отпадоци од бакар и негови легури се подразбираат отпадоците настанати во вид на парчиња или струганки при преработка, доработка или обработка, парчињата што не можат да се употребат во производството или монтажата и остатоците во вид на шлака, троска, пепел и тиња.

Како отпадоци во смисла на претходниот став се сметаат и дотрасните или оштетените предмети од бакар и негови легури, како и сите други отпадоци од бакар и негови легури.

2. Стопанските организации што се занимаваат со преработка, доработка и обработка на бакар и негови легури, се должни своите отпадоци да ги распоредуваат во групи и класи според Класификацијата на отпадоците од бакар и негови легури, која е отпечатена како додаток на „Службен лист на ФНРЈ“ и е составен дел од оваа наредба.

Одредбата на претходниот став се однесува и на стопанските организации што се занимаваат со промет на отпадоци од бакар и негови легури.

3. Одделни класи на бакар и негови легури не смеат да се мешаат меѓусебно. Со отпадоци од бакар и негови легури не смеат да се мешат ниту песок, земја, вар, челична струганка, улје и други неметални и метални материи.

4. Отпадоците од бакар и негови легури мораат да се пакуваат во амбалажа годна за манипулација.

На амбалажата мора да биде означена групата и класата на отпадоците, бруто и нето тежината на отпадоците, како и називот на стопанската организација што го извршила пакувањето на отпадоците. Отпадоците од претходниот став мораат да се чуваат на годно место.

5. Стопанските организации од точката 2 на оваа наредба можат да им продаваат отпадоци од бакар и негови легури само на стопанските организации што се занимаваат со преработка на бакар и негови легури.

Отпадоците од бакар и негови легури од широката потрошувачка и од занаетчиските дуќани ќе ги откупуваат за тоа регистрираните трговски претпријатија.

Занаетчиските дуќани можат распоредените отпадоци од бакар и негови легури да им ги продаваат непосредно на стопанските организации што се занимаваат со преработка на тие метали.

6. Отпадоците од чист бакар можат да се преработуваат само во секундарен бакар и легури од бакар.

7. Отпадоците од месинг можат да се преработуваат само во месинг, а отпадоците од бронза — во легури на бронза.

8. Остатоците од легури на бакар (шлака, троска, пепел и тиња) можат да се преработуваат само во соодветни легури на бакар.

9. Отпадоците од легури на бакар не смеат да се преработуваат во црн бакар, рафиниран или електролитен бакар.

10. При преработката на отпадоци од легури на бакар не смеат да се уништуваат другите метали (цинк, калај, алуминиум и др.) што сочинуваат составни компоненти на тие легури.

11. Со преработката на отпадоци од бакар и негови легури можат да се занимаваат само оние стопански организации што со преработката на тие отпадоци можат да добијат производи кои по својот хемиски состав и се најблиски на супстанцијата на отпадоците, односно што од тие отпадоци можат да ги постигнат минималните искористувања предвидени во Табелата на минималните искористувања на отпадоците од бакар и негови легури при преработката, која е отпечатена кон оваа наредба и е нејзин составен дел.

12. Стопанските организации што се занимаваат со промет на отпадоци не смеат да преработуваат отпадоци од бакар и негови легури.

13. Стопанските организации што се занимаваат со преработка на отпадоци од бакар и негови легури мораат своето работење да го сообразат кон одредбите на оваа наредба во срок од три месеци од денот на нејзиното влегување во сила.

14. Стопанска организација што ќе постапи противно на одредбите од оваа наредба, ќе се казни за прекршок со парична казна до 100.000 динари, а ако прекршокот го сториле од материјална заинтересираност — со парична казна до 500.000 динари.

За дејствието од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна до 20.000 динари, а ако е истото сторено од материјална заинтересираност — со парична казна до 100.000 динари.

15. Граѓани што во вршењето на стопанска дејност ќе постапат противно на одредбите од оваа наредба ќе се казнат за прекршок со парична казна до 20.000 динари, а ако прекршокот го сториле од материјална заинтересираност — со парична казна до 100.000 динари.

16. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3955

18 јули 1960 година

Белград

Секретар за индустрија,
Хасан Бркиќ, с. р.

ТАБЕЛА

НА МИНИМАЛНИТЕ ИСКОРИСТУВАЊА НА ОТПАДОЦИТЕ ОД БАКАР И НЕГОВИ ЛЕГУРИ ПРИ ПРАБОТКАТА

Заради потполно користење на сите метали содржани во отпадоците од бакар и негови легури, како и заради примена на најекономични постапки на преработка на бакар и негови легури, се пропи-

шуваат следните минимални искористувања (непосредни и вкупни) за одделни класи на отпадоци:

Н а з и в	Минимално искористување во %	
	непосредно*)	вкупно*)
I. Бакарни отпадоци:		
1) жица од чист бакар	97	99,5
2) тежок бакар	98	99,7
3) лесен бакар	96	99,5
4) калаисан бакар	97	99,5
5) арсен-бакар	98	99,7
6) мешани отпадоци од бакар	95	99,0
7) бакарни остатоци (шлака, троска, пепел, тиња и сл.)	95	95,0
II. Месингани отпадоци:		
1) томбак отпадоци — црвен месинг	98	99,0
2) отпадоци од валан месинг	98	99,0
3) отпадоци од влечен месинг	98	99,0
4) месингани фишеци	98	99,0
5) тежок месинг	98	99,0
6) лесен месинг	95	98,0
7) чисти месингани струганки	92	97,0
8) мешани месингани отпадоци во парчиња	95	98,0
9) мешани месингани струганки	90	96,0
10) месингани отпадоци (шлака, троска, пепел, тиња и сл.)	90	90,0
III. Бронзени отпадоци:		
1) отпадоци од чисти калајни бронзи во парчиња	99	99,5
2) струганки од чисти калајни бронзи	96	98,0
3) отпадоци од црвен лив во парчиња	98	99,0
4) струганки од црвен лив	95	98,0
5) отпадоци од оловна и калајно-оловна бронза во парчиња	97	98,5
6) струганки од оловна и калајно-оловна бронза	94	97,0
7) отпадоци од алуминиумова бронза во парчиња	97	98,5
8) струганки од алуминиумова бронза	93	96,0
9) силициумова бронзена жица	97	98,5
10) мешани отпадоци од калајни бронзи и од црвен лив во парчиња	95	98,0
11) мешани струганки од калајна бронза и од црвен лив	93	96,0
12) бронзени отпадоци (шлака, троска, пепел, тиња и сл.)	90	90,0
IV. Отпадоци од другите бакарни легури:		
1) отпадоци од ново сребро во парчиња	98	99,0
2) струганки од ново сребро	95	98,0
3) отпадоци од другите бакарни легури во парчиња	95	98,0
4) струганки од другите бакарни легури	93	96,0
5) остатоци од бакарни легури (шлака, троска, пепел, тиња и сл.)	90	90,0

*) Како непосредно искористување се подразбира искористување што се постигнува со непосредно топење во парчиња на отпадците и струганките.

Како вкупно искористување се подразбира искористувањето на метали кога на непосредното искористување му се додаде искористување постигнато со топењето на остатоци (шлака, троска, пепел и сл.).

488.

ОБЈАВА

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДАТА НА КАНДИДАТУРАТА ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БРЧКО

Врз основа на членот 201 а во врска со членот 103 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата индустрија, трговија и занаетчиство, што ќе се одржат во 130 Изборна околија Брчко на 21 август 1960 година, е потврдена како прва по ред кандидатурата од собирите на избирачите на Гурак Стјепан Станислав од Брчко.

Бр. 34

2 август 1960 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Стеван Бабиќ, с. р.

Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р.

489.

ОБЈАВА

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДАТА НА КАНДИДАТУРАТА ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ДИМИТРОВГРАД

Врз основа на членот 201 а во врска со членот 103 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека во дополнителните избори за избор на народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, што ќе се одржат во 71 Изборна околија Димитровград на 21 август 1960 година, е потврдена како прва по ред кандидатурата од собирите на избирачи на Петров Анта Тодор од Ниш.

Бр. 35

6 август 1960 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Стеван Бабиќ, с. р.

Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р.

490.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ПРВАТА ИЗЛОЖБА НА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА ВО БЕЛГРАД

На 23 август 1960 година ќе се пуштат во оптек серија пригодни поштенски марки по повод одржувањето на Првата изложба на нуклеарна енергија во Белград.

Серијата на овие марки има три вредности, со следните мотиви, во следните бои:

1) од 15 динари, акцелератор за частички — темнозелена;

2) од 20 динари, неутроноски генератор — кафе-авокарминска;

3) од 40 динари, нуклеарен реактор — темно-сива.

На сите марки под мотивот е отпечатен натписот: „Југославија“ — со кирилица на вредноста од 15 динари, а со латиница на вредностите од 20 и 40 динари. Покрај мотивот на секоја марка е отпечатен со латиница називот на прикажаната машина. Ознаките на вредноста се во горниот десни агол на секоја марка.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време.

09 бр. 6218/5

26 јули 1960 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Заменик

на Генералниот директор,

Владимир Шенк, с. р.

491.

Врз основа на членот 23 став 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60 и 19/60), Сојузот на трговските комори на Југославија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ОПШТИТЕ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ТРГОВСКИТЕ ДУКАНИ И ТРГОВСКИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 1

Деловните простории на стопанските организации што вршат трговска дејност во смисла на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, мораат да ги исполнуваат минималните технички услови и мораат да бидат снабдени со минималните уреди и опремата пропишани со овој правилник, кои овозможуваат правилна манипулација со стоките, чување на стоките од расипување и загадување и културно услужување на потрошувачите.

Член 2

Минималните технички услови, уредите и опремата пропишани со овој правилник се однесуваат на следните деловни простории на стопанските организации од членот 1 на овој правилник:

1) на просториите во кои се врши продажба на стоки на мало со помошните простории (во натамошниот текст: продавница);

2) на просториите во кои се преземаат, се сортираат, се пакуваат и се чуваат стоките и во кои стоките се подготвуваат за отпрема (во натамошниот текст: магацин);

3) на отворените простори на кои се собираат, се сортираат и се чуваат стоките како што е градежен материјал, огрев и слично (во натамошниот текст: отворено складиште).

Минималните технички услови пропишани со овој правилник не се однесуваат на истурените работни (продажни) места на трговските претпријатија и дуќани, како што се тезгите на пазари, панаури, или на саеми, шаторите и слично при кампови, спортски, слетски и други приредби.

II. ПРОДАВНИЦИ

1. Надворешен изглед на продавницата

Член 3

Продавницата мора да биде сместена во зграда од цврст материјал.

По исклучок од претходниот став, околинската трговска комора, по претходно прибавено мислење од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на санитарната ин-

спекција, од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на инспекцијата на пазарите и од советот за стопанство на општинскиот народен одбор, може да одобри сместување на продавница и во простории што не ги исполнуваат условите од ставот 1 на овој член (во дрвени згради, бараки и слично).

Продажбата на тутун и тутунски преработки, на восници, вредносници, сладолед, безалкохолни пијачки, овошје, зеленчук и сл., и на ситна индустриска стока наменета за секојдневна потрошувачка (нирибершка стока и др.), може да се врши и во бутки од дрво или од соодветен материјал.

Член 4

Пристапот кон продавницата, ако не постои тротоар, мора да биде поплочен со тврд материјал (со бетон, камен, тула и сл.) или тврдо завалаи, најмалку во должина што ѝ одговара на должината на лицето на продавницата спрема улицата.

Широчината на овој пристап треба да ѝ одговара на нормалната широчина на тротоарот. Ако нема тротоар, широчината на пристапот треба да изнесува најмалку еден метар.

Пристап кон продавница изграден од шлага и песок не е дозволен.

Сите отвори пред продавницата (спустови, виезбени прозорци) мораат да бидат обезбедени и прописно покриени.

Член 5

Продавницата мора да има влез од улица или од јавен пристап (пасаж). Широчината на влезната врата на продавницата мора да изнесува најмалку 0,80 м.

Нивото на продавницата треба да биде во височина на нивото на улицата. По исклучок, продавницата може да биде сместена под или над нивото на улицата под услов да е обезбедена нормалната манипулација со стоките, чувањето на стоките од расипување и загадување и да им одговара на прописите за хигиенската и техничката заштита при работата.

Во оправдани случаи околинската трговска комора, по претходно прибавено мислење од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на санитарната инспекција и од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на инспекцијата на пазарите, може да одобри помало отстапување од одредбата на ставот 1 од овој член која се однесува на широчината на влезната врата на продавницата.

Член 6

Продавницата мора да истакне фирма на претпријатието или дуќанот на кој му припаѓа.

Член 7

За излагање на стоки можат да се користат изложите на продавницата, како и подвижни или постојани витрини пред продавницата или на некое друго за тоа годно место (кино, театар, железничка станица и сл.). Секоја витрина одвоена од продавницата мора да има фирма и адреса на претпријатието односно дуќанот што ги излага стоките.

2. Внатрешноста на продавницата

Член 8

Продавницата мора да има најмалку 12 м² површина и 3 м височина.

Височината на продавницата може, по исклучок, да биде помала од 3 м, но не помала од 2,80 м, каде што тоа природата на работата и хигиенските услови го дозволуваат, т. е. ако во тие простории не се развива голема топлина, штетна пара, гасови, прав и слично.

Продавницата од членот 3 став 3 на овој правилник може да биде сместена и на помала површина, но не помала од 9 м². Ако продажбата на стоки се врши низ прозорец (шалтер) продавницата не може да има помалку од 3 м² површина.

Член 9

Подот на продавницата треба да биде од тврд материјал кој е слаб спроводник на температурата,

кој лесно се чисти и не предизвикува прав (штици, паркет, ксилолит, пластична маса, гума и сл.).

Ако продавницата има ладен под (камен, бетон, плочки и слично), делот на подот од просторот на работните места на запослениот персонал мора да биде покриен со материјал што е слаб спроводник на температурата.

Продавницата не може да има под од набиена земја или од тула.

Дрвен под може да се чисти и да се одржува со соодветни средства, но притоа мора да се води сметка за чистотијата на воздухот и за дејствувањето на миризбата односно испарувањето врз стоките.

Сидовите и таваницата на продавницата мораат да бидат малтерисани и варосани или бојосани, поплочени или обложени со друг заштитен материјал.

Член 10

Продавницата мора да располага со природна или вештачка вентилација (со помош на прозорци и врати, електрична вентилација и сл.).

Продавницата мора во работните часови да биде осветлена со прописна дневна или вештачка светлост. Електричното осветление мора да биде така што на секои 20 м² таваница да има јачина од 1/10 лукса (што ѝ одговара на сијалица од 100 V). Во местата каде што нема електрично осветление продавницата мора да биде осветлена со јака петролејка или со друга ламба.

Член 11

Ако климатските услови бараат, а видот на стоките со кои продавницата работи дозволува затоплување на просторијата, продавницата треба да има соодветни уреди за затоплување на просторијата (печка, централно или етажно греење, електрично затоплување и слично).

Отворени ложишта (мангал и слично) во продавниците не се дозволени.

3. Опрема и прибор на продавницата

Член 12

Продавницата треба да биде снабдена со рафтови, тезги, продажни маси, гондоли, регали и со слична опрема, зависно од организацијата на работењето на продавницата и од видот на стоките.

Рафтовите, тезгите, продажните маси, гондоли, регалите и слична опрема не можат да бидат од привремена градба од сандаци, необработени штици и слично.

Рафтовите, тезгите, продажните маси, гондоли, регалите и слична опрема мораат да бидат така поставени што меѓу нив да остане слободен простор кој овозможува несмекавано движење на запослениот персонал во продавницата.

Член 13

Продавницата мора, зависно од видот на стоките со кои работи, да има соодветен алат и прибор за сместување, мерење, сечење, пресикување и зафаќање на стоки, како и за други манипулации со стоките.

Алатот и приборот од претходниот став мора да се држи во најголема чистотија и ред и мора да биде исправен и изработен од таков материјал кој не може штетно да влијае врз стоките или здравјето на потрошувачите.

Алатот и приборот не смеат да се употребуваат за какви и да било други цели, освен за целите од ставот 1 на овој член.

Член 14

Мерилата мораат да бидат така поставени што да овозможуваат увид на потрошувачот во мерењето на стоките.

Не е дозволена употреба на оштетени и искршени справи за мерење што го оневозможуваат точното мерење и го расипуваат естетскиот изглед на продавницата.

Забрането е да се држат во продавницата мерила што не им одговараат на условите од претходните ставови.

Продавниците што продаваат повеќе видови стоки во течна состојба мораат да имаат потребни инки и мерила за секој вид течност.

Член 15

Садовите за сместување на запаливи течности мораат да бидат херметички затворени, а испуштање на течноста од нив може да се врши само со помошта на чеп.

Стоките со отровно својство што се испарувањето му штетат на здравјето на луѓето, мораат исто така да се држат во херметички затворени садови.

Стоките со отровно својство мораат да се држат во садови од посебна форма која не е вообичаена за држење на неотровни стоки во цврста или течна состојба.

Садовите и амбалажата во кои се наоѓаат стоките од ст. 2 и 3 на овој член мораат да имаат видни ознаки што означуваат дека во нив се наоѓа отров.

Член 16

Вреќите, сандаци и друга амбалажа во кои се наоѓаат стоки мораат да бидат поткренати од подот и оддалечени од сидовите најмалку 10 см.

Оваа оддалеченост од сидот не се обусловува ако е сидот бојосан со мрсна боја, поплочен или обложен со друг годен заштитен материјал.

4. Помошни простории на продавницата

Член 17

Продавницата мора да има прирачен магацин.

Прирачниот магацин служи за сместување на стоки и амбалажа, како и за чување на приборот за одржување чистота (метли, четки, кофи и сл.).

Прирачниот магацин треба да ги исполнува условите што ги заштитуваат стоките од расипување и загадување.

Ако продавницата не располага со простории за прирачен магацин, може за оваа цел да се одвои и прегради еден дел од просторот во самата продавница, ако со тоа не се стеснува просторот под минимумот пропишан со членот 8 од овој правилник.

Член 18

Продавницата мора да има гардероба за сместување на облеклата на персоналот запослен во продавницата. Ако продавницата не располага со одделна просторија за гардероба, запослениот персонал ќе ги сместува своите облека во пропишани долапи кои се постават во прирачниот магацин или, по исклучок во самата продавница.

Продавницата мора да има вода и прибор за миене лице и раце (лавабо, односно умивалник — бокал). Продавницата мора да има клозет или обезбедена употреба на клозет во непосредна близина на продавницата.

5. Поголеми продавници

Член 19

Продавниците поголеми од 50 м² мораат да имаат посебни простории за прирачен магацин до самата продавница или во нејзина непосредна близина.

Продавницата во која се запослени повеќе од 20 лица, мора да има посебна просторија за гардероба со гардеробни долапи. Оваа просторија треба

да биде снабдена со лавабо со текушта вода, а ако во местото нема водовод, мора да се обезбеди уред за миене кој се состои од резервоар за вода со чеп, од умивалник и одвод за нечиста вода.

На секои 20 запослени лица мора да се обезбеди употреба на најмалку еден клозет.

Отстапувањата од одредбите на овој член во исклучителни и оправдани случаи ги одобрува околинската трговска комора по претходно прибавено мислење од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на санитарната инспекција.

III. МАГАЦИНИ

Член 20

Магацинот, по правило, мора да биде од тврд материјал, а може да биде и од друг материјал, ако природата на стоките и климатските услови го допуштаат тоа. Магацинот мора да биде сув. Сместеноста на магацинот треба да овозможува лесен пристап, истовар и натовар на стоки. Пристапот за коли треба да биде поплочен и од тврд материјал.

Во магацинот мора да се обезбеди вентилација (природна или вештачка) и дневна или вештачка светлост. Подот на магацинот мора да биде од цврст материјал кој поднесува оптоварување и кој е годен за чистење. Сидовите и таваницата мораат да бидат варосани или бојосани.

Сидовите на сидани магацини, освен бетонските, мораат да бидат малтерисани или варосани, или обложени со друг годен заштитен материјал.

Во магацинот мораат да се спроведат мерките за заштита од глодавици и инсекти.

Член 21

Магацинот мора да има соодветен намештај кој служи за сместување и манипулирање со стоките (рафтови, тезги, витрини и слично).

Со цел за нормална манипулација со стоките, магацинот мора да биде опремен со соодветен прибор и алат.

Во магацинот мораат да постојат гардеробни долапи и санитарни уреди од членот 19 ст. 2 и 3 на овој правилник.

IV. ОТВОРЕНИ СКЛАДИШТА

Член 22

Отворени складишта можат да се наоѓаат само на суво, оцедно или дренирано земјиште. Ако складиштето се наоѓа во градски реон, мора да биде оградно со штици, тули, бетонски елементи или сличен материјал во височина од најмалку 2 м. По исклучок, складиштата надвор од градските реони можат да бидат оградени со боцкав теј.

Пристапите кон складиштето треба да бидат поплочени или тврдо завалани.

Стоките и амбалажата осетливи на дожд, сонце и други елементарни влијанија треба да се чуваат под настрешница.

Отворените складишта мораат да имаат потребни простории за запослениот персонал и спремиште за алатот. Отворените складишта мораат да имаат вода и прибор за миене, гардеробни долапи (член 19 став 2) и клозет или обезбедена употреба на клозет во непосредна близина на складиштето.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Одредбите на овој правилник не ја исклучуваат примената на градежните, урбанистичките, санитарните и другите важечки прописи.

Член 24

Во смисла на членот 23 став 4 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, околинската трговска комора може да определи трговските претпријатија и дуќани, како и трговските деловни единици, покрај најнужните уреди и опремата пропишани со одредбите на овој правилник, да мораат да исполнуваат и други услови во поглед на уредите и опремата.

Член 25

Стопанските организации од членот 1 на овој правилник се должни своите деловни простории да ги сообразат кон одредбите на овој правилник во срок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

По исклучок од одредбата на претходниот став, срокот за сообразување на деловни простории кон одредбите на овој правилник може да биде, и тоа:

1) ако за сообразувањето на деловните простории се потребни градежни работи од помал обем — две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник;

2) ако за сообразувањето на деловните простории се потребни градежни работи од поголем обем — три години од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Сроковите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги определува управниот одбор на околинската трговска комора.

Член 26

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-5613/2-59

6 јули 1960 година

Белград

Сојуз на трговските комори на Југославија

Претседател на Управниот одбор,

Тодор Вујасиновиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ИРАН

I

се назначува

Душан Ристик, досегашен извонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Иран, за извонреден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Иран.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 10

27 јули 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Сојузниот геолошки завод („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/60) во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТ НА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

1. Во Советот на Сојузниот геолошки завод се именуваат:

за претседател:

Радловиќ Миладин, директор на Дирекцијата за нуклеарни сировини

Јовановиќ Загорка, директор на Заводот за геолошки и геофизички истражувања „Јован Жујовиќ“ во Белград;

Дулар инж. Алојз, помошник секретар за индустрија на Сојузниот извршен совет;

Петровиќ Драгослав, генерал-мајор на Југословенската народна армија;

Костиќ инж. Евгеније, директор на Институтот за истражување на нуклеарни сировини;

Сумбуловиќ инж. Моца, секретар на Советот за индустрија и рудници на неметали на Југославија;

Јурковиќ др инж. Иван, професор на Рударскиот факултет во Загреб;

Миловановиќ др Вранислав, професор на Геолошко-рударскиот факултет во Белград;

Јанковиќ др инж. Слободан, професор на Геолошко-рударскиот факултет во Белград;

Берче др инж. Борис, шеф на службата за обоени метали на Геолошкиот завод на НР Словенија;

Гурфевиќ инж. Предраг, директор на секторот на Заедницата на југословенското електростопанство;

Паплер инж. Славко, директор на Геолошкиот завод на Словенија во Љубљана;

Вучковиќ инж. Јосип, технички директор на претпријатието Нафта-плин во Загреб;

Михелиќ Стјепан, помошник секретар за индустрија на НР Босна и Херцеговина;

Јовановиќ др Раде, професор на Техничкиот факултет во Сараево;

Котески инж. Јонче, директор на Рудникот Злетово;

Костиќ Душан, директор на претпријатието Нафта-гас во Нови Сад;

Брајовиќ Михаило, директор на Геолошкиот завод на НР Црна Гора;

Филиповски Благоја, началник на одделение во Секретаријатот за индустрија на НР Македонија;

Шаламон инж. Ервин, државен советник во Сојузниот завод за стопанско планирање;

Синановиќ др инж. Стеван, секретар на Сојузната комисија за водостопанство.

2. Извршните совети на народните републики ќе определат во Советот по еден претставник од републичкиот орган на управата надлежен за работите на геолошката служба.

3. Директорот на Сојузниот геолошки завод е член на Советот според својот положај.

Б. бр. 56

27 јули 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р.

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевика Марка 9. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Радован Вукановиќ, Улица Краљевика Марка бр. 9. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград

КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДАКА БАКАРА И НЕГОВИХ ЛЕГУРА

која е составен дел од Наредбата за определување на посебните услови за употреба на отпадоци од бакар и негови легури („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60) објавена е како додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60.

СОДРЖИНА:

	Страна
477. Правилник за спроведување на Царинскиот закон (Царински правилник) — — —	666
478. Правилник за дополненија на Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос — — — — —	695
479. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за определување на занаетчишките стопански организации што се занимаваат со вршење на занаетчишки и градежно-занаетчишки услуги — — —	696
480. Наредба за гарантираните цени на житото од родот на 1961 година — — —	696
481. Наредба за продажните цени на житото и на производите од жито — — — — —	697
482. Наредба за дополнение на Наредба за определување на цените на шеќерна репка од родот на 1960 година — — — — —	697
483. Наредба за условите за вршење промет на отпадоци — — — — —	697
484. Наредба за престанок на важењето на Упатството за начинот на пресметување на највисоките продажни цени на триците и уродицата — — — — —	698
485. Наредба за измена на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — —	698
486. Наредба за забрана на употребата на бакар, негови легури и нивни отпадоци за определени цели — — — — —	698
487. Наредба за определување на посебните услови за употреба на отпадоци од бакар и негови легури — — — — —	699
488. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдата на кандидатурата за избор на народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Брчко — — —	700
489. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдата на кандидатурата за избор на народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Димитровград — — — — —	700
490. Решение за пуштање во оптек на пригодни поштенски марки по повод Првата изложба на нуклеарна енергија во Белград — — — — —	700
491. Правилник за општите минимални технички услови, уредите и опремата на деловните простории на трговските претпријатија, трговските дуќани и трговските деловни единици — — — — —	701